



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 27 јануари 1998
Скопје

Број 4

Год. LIV

Аконтацијата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 150
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

77.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ

Се прогласува Законот за водите,
што Собранието на Република Македонија го донесе
на седницата одржана на 15 јануари 1998 година.

Број 07-145/1
15 јануари 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите и начинот на употреба и користење на водите, заштитата од штетни дејства на водите, заштита на водите од исцрпување и загадување, управување со водите, изворите и начинот на финансирање на водостопанските дејности, услови и начини на вршење на водостопанската дејност, давање на водата на користење со одобрение (концесија), меѓудржавните води и други прашања од значење за обезбедување на единствен режим на водите во Република Македонија.

Член 2

Водите, водотеците и езерата како добра од општ интерес на Република Македонија уживаат посебна заштита утврдена со овој закон и се во државна сопственост.

Член 3

Одредбите на овој закон се однесуваат на изворските, протечните, стоечките и подземните води, на зафатените атмосферски води, водите за пиење и отпадните води, на коритата и бреговите на водотеците и пороиите, езерата и акумулациите, како и на термалните и минералните води, доколку со посебен закон поинаку не е определено.

Член 4

Режим на водите, во смисла на овој закон, е збир на елементите кои влијаат на квантитативната и квалитативната состојба на водите и на водостопанските објекти и постројки на определено место и во определено време.

Режимот на водите, за водите од член 3 на овој закон, го сочинуваат особено следниве елементи: водостој, протек, насока на текот, брзина на водата, брзина

и количество на пренос, температура на водата, физички, хемиски, бактериолошки и биолошки состав и радиоактивни особини на водата.

Член 5

Обезбедувањето на единствен режим на водите, планирањето за рационално користење и искористување на водите, утврдувањето и спроведувањето на билансот на водите се врши по хидрографски целини, односно сливови или делови од слив.

Член 6

Одржувањето и подобрувањето на режимот на водите и рационално користење на расположливите количества на водите се врши согласно Водостопанската основа на Република Македонија.

Член 7

Биланс на водите, во смисла на овој закон, е план со кој се врши распределба на расположливите количества на вода на определен простор во определено време, според начелото на одржив развој со кој се задоволуваат потребите на сегашните генерации, а не се загрозува потребата од вода на идните генерации.

Член 8

Меѓудржавни води, во смисла на овој закон, се водите што претставуваат државна граница или пресечуваат државна граница.

Член 9

Изградба, реконструкција и доградба на водостопански и други објекти и постројки кои имаат влијание врз режимот на водите и други работи кои можат да создадат промени на режимот на водите, се врши според условите утврдени со прописите за изградба на инвестициони објекти и условите утврдени со овој закон.

За вршење на работите од став 1 на овој член е потребна водостопанска согласност.

За употреба или користење на водата и за користење на изградените водостопански и други објекти и постројки кои имаат влијание врз режимот на водите, е потребна водостопанска дозвола.

Член 10

Водостопанските согласности и водостопанските дозволи се евидентираат (запишуваат) во книга за водите.

Член 11

Изворските, протечните, неистечните и подземните води се користат по следниов приоритет:

- за водоснабдување на населението, за здравствените установи и правните лица од областа на ветеринарството, за потребите на одбраната, за индустријата за производство и преработка на прехранбени производи и за напојување на добитокот;
- за наводнување на земјоделско земјиште;
- за водоснабдување на индустријата (стопански потреби);
- за наводнување, на паркови и други јавни површини;
- за хидроенергетски потреби и
- за други потреби.

На водите што се користат за потребите од алинеи 2,3,4 и 5 од став 1 на овој член може да им се промени

намената по претходна согласност на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство доколку тие треба да се користат за потребите од став 1 алинеја 1 на овој член, со право на надоместок на поранешните корисници за вложените средства во водостопанските и други објекти и постројки според прописите за експропријација од страна на корисникот на пренаменетата вода.

Член 12

Подрачјата на кои има изворски, подземни, протечни, акумулирани и други видови води (во натамошниот текст: изворишта), кои по квалитет и количество се наменети да се користат или се користат за водоснабдување на населението и за индустријата за производство и преработка на прехранбени производи, се заштитуваат од загадување и од други дејства кои можат неповолно да влијаат врз квалитетот и количеството на изворите.

Заштитата на квалитетот и количеството на водата во извориштата од став 1 на овој член се обезбедува со определување и одржување на заштитни зони и утврдување на посебни услови за користење на земјиштето, за изградба и користење на објекти, за експлоатација на шумите и за вршење на други работи во заштитните зони.

Член 13

Заштитата од штетното дејство на водите се состои од преземање на работи и мерки за заштита од поплави, заштита од ерозија и уредување на порои.

Член 14

Водите се заштитуваат од загадување заради овозможување на нештетно и непречено користење на водите, заштита на здравјето на луѓето, на животната средина и природата и на животинскиот и растителниот свет.

Член 15

Од коритата и бреговите на природните водотеци, езера и акумулации може да се вади песок, чакал и камен само ако со тоа се врши подобрување на режимот на водите.

Член 16

За изградба, реконструкција, одржување и користење на водостопански објекти и постројки и за употреба и користење на водите, на земјиштето се врши експропријација и се воспоставуваат службености и други ограничувања на правото на сопственост во согласност со Законот за експропријација.

Член 17

Водостопанска дејност од јавен интерес во смисла на овој закон е: изградба, одржување и користење на водостопански објекти и постројки што се однесуваат на обезбедување на вода за водоснабдување, наводнување и одводнување на земјиште; определување на заштитни зони; заштита од штетното дејство на водите; заштита на коритата и бреговите на водотеците и езерата; одбрана од поплави; заштита од ерозија и уредување на порои; вадење на песок, чакал и камен заради заштита и подобрување на режимот на водите; обезбедување на резерви на вода со кои се обезбедува единствен режим на водите во слив или дел од слив и изработка на проектна документација и студии во врска со подобрувањето на режимот на водите.

Член 18

Водостопански објекти и постројки во смисла на овој закон, се објектите со кои се врши:

1. Уредување на режимот на водите и тоа: брани со нивните акумулациони простори, ретенциони и

инундациони базени, регулирани речни корита, одбранбени насипи, уредени порои и ерозивни површини, бентови, ободни и латерални канали, црпни станици и слично (во натамошниот текст: заштитни објекти);

2. Обезбедување, зафаќање, доведување и подготовки на вода за водоснабдување на населението, индустриските и другите стопански и комунални потреби (во натамошниот текст: водоснабдителни објекти);
3. Обезбедување и доведување на вода за наводнување на земјоделско земјиште – наводнување и за прифаќање и одведување на одвишни површински и подземни води – одводнување (во натамошниот текст: хидромелиоративни системи);
4. Зафаќање, доведување и искористување на вода за производство на електрична енергија и за движење на друг вид постројки (во натамошниот текст: хидроенергетски објекти);
5. Зафаќање, доведување и пречистување на загадени отпадни води и нивно одведување во реципиент и за спречување на нагло експесно испуштање на опасни и штетни материи (во натамошниот текст: објекти за заштита на водите) и
6. Задоволување на посебни намени за одбраната, посебни еколошки потреби и слично (во натамошниот текст: посебни објекти).

II РЕЖИМ НА ВОДИТЕ

Член 19

Режимот на водите се одржува и подобрува со уредување и одржување на водотеците, изградба и одржување на водостопански објекти и постројки, примена на мерки за заштита од штетното дејство на водите, употреба и користење на водите и со заштита на водите од загадување.

Режимот на водите се менува со дејствувањето на човекот или на природните сили со кои се менува количеството на водата или квалитетот на водата на определено место и во определено време.

1. Водостопанската основа

Член 20

Водостопанската основа на Република Македонија е план за одржување и подобрување на режимот на водите, за рационално користење на водите на територијата на Република Македонија и е основа за развој на водостопанството.

Водостопанската основа особено содржи: постојна состојба на режимот и билансот на водите и водостопанските објекти на определен слив или дел од слив за определено време, хидролошка основа, основни елементи и услови на режимот и билансот на водите со кои се обезбедуваат најцелособразни технички и економски решенија за заштита од штетните дејствија на водите, за заштита на водите од загадување и за употреба и користење на водите на слив или дел од слив за определено време, основни критериуми за класификација на водите и категоризација на водотеците.

Водостопанската основа се изготвува и се донесува за територијата на Република Македонија по сливови.

За подрачјето на одделен слив, по потреба се изготвува и се донесува водостопанска основа за дел од сливот.

Член 21

Слив, во смисла на овој закон, е подрачјето од кое водата дотекува во водотекот.

На територијата на Република Македонија постојат четири сливови и тоа: Вардарски, Црнодримски, Струмички и сливот на Јужна Морава.

Вардарскиот слив го опфаќа сливот на реката Вардар со своите притоки на територијата на Република Македонија до македонско-грчката државна граница, вклучувајќи го и сливот на Дојранското Езеро на територијата на Република Македонија.

Црнодримскиот слив ги опфаќа сливовите на Преспанското и Охридското Езеро и сливот на реката Црн Дрим со своите притоки на територијата на Република Македонија до македонско-албанската државна граница.

Струмичкиот слив ги опфаќа сливовите на реките Струмица, Циронска и Лебница до македонско-бугарската државна граница.

Сливот на Јужна Морава го опфаќа сливот на Јужна Морава на територијата на Република Македонија до македонско-југословенската државна граница.

Член 22

Водостопанската основа на Република Македонија ја донесува Собранието на Република Македонија.

Водостопанската основа за дел од слив ја донесува Владата на Република Македонија.

Водостопанската основа за дел од слив мора да биде во согласност со Водостопанската основа на Република Македонија.

На секои десет години, се врши ревизија на Водостопанската основа на Република Македонија.

Водостопанските основи од ставови 1 и 2 на овој член се изработуваат во две фази и тоа: нацрт и предлог.

Собранието на Република Македонија, односно Владата на Република Македонија донесува одлука за ставање на нацртот на водостопанската основа на јавен увид, која се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Нацртот на водостопанската основа се става на јавен увид најмалку 60 дена од денот на објавувањето на одлуката од став 6 на овој член.

Стручната расправа по нацртот на водостопанската основа ја организира Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Врз основа на мислењата дадени од стручната расправа по нацртот на водостопанската основа се изготвува предлог на водостопанската основа која се доставува на усвојување.

Член 23

Водостопанската основа може да се менува и да се дополнува во текот на нејзината примена врз основа на научно-истражувачките сознанија, изменети услови и потреби и други поводи за унапредување на водостопанската основа.

Менување и дополнување на Водостопанската основа во согласност со став 1 од овој член врши Собранието на Република Македонија, на предлог на Владата на Република Македонија.

Член 24

Водостопанската основа на Република Македонија ја изготвува Јавното водостопанско претпријатие.

Член 25

Изработка на инвестиционо-техничка документација и изградба на водостопански објекти и постројки, електростопански, комунални, индустриски и други објекти и постројки кои имаат влијание врз режимот на водите, користење на тие објекти и постројки, користење на водите и испуштање на употребените води и други дејствија врз водите се вршат во согласност со Водостопанската основа.

Член 26

Ако Водостопанската основа за одделни сливови или за дел од слив содржи варијантни решенија, врз

основа на инвестиционо-техничка документација од повисока фаза за варијантите, донесувачот на основата одлучува која од варијантите се прифаќа за реализација.

2. Водостопанска согласност

Член 27

Одобрение за изградба, реконструкција, приклучување или доградба на постојните водостопански и други објекти и постројки кои имаат влијание врз режимот на водите, како и за вршење на работи што можат привремено, повремено или трајно да создаваат промени на воспоставениот режим на водите, може да се издаде по претходно добиена водостопанска согласност.

Без водостопанска согласност не смее да започне изградба на објекти и постројки и да се вршат работите од став 1 на овој член, ниту изградбата, односно работите да се вршат спротивно на условите утврдени со водостопанската согласност.

Член 28

Во постапката за издавање на водостопанска согласност, техничката документација за изградба или реконструкција на објекти и постројки се усогласува со Водостопанската основа, односно со водостопанската основа за дел од слив, а особено во врска со: намената, количеството на водите кои се зафаќаат, квалитетот и количеството на водите што се испуштаат, начинот, времето и другите услови за изградба и вршење на други работи што влијаат врз режимот на водите.

Член 29

Водостопанската согласност се издава во согласност со Водостопанската основа.

Член 30

Водостопанска согласност издава Републичката управа за водостопанство.

Против решението за водостопанска согласност може да се изјави жалба до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 31

Водостопанска согласност се издава на барање на инвеститорот.

Кон барањето за водостопанска согласност се приложува решение за услови за градба и техничка документација најмалку на ниво на идеен проект која особено содржи: хидролошки подлоги, хидраулички пресметки, намена, количество и начин на зафаќање на водата, начинот и ефектот од пречистувањето на отпадните води и нивното одведување во реципиентот и влијанието на објектите врз режимот на водите.

Техничката документација од став 2 на овој член мора да биде оценета – ревидирана од стручна установа или друго правно лице регистрирано за вршење на таков вид работи.

Член 32

Со водостопанската согласност се утврдуваат водостопанските услови кои мораат да бидат реализирани во текот на градењето.

Условите од став 1 на овој член особено се однесуваат на: поставување на инструменти за мерење на количеството и квалитетот на водата, водење на евиденција за определени податоци, динамика на користење односно употреба на водата и времето за кое се дава право на зафаќање на водата и време на завршување на објектот и работите.

Член 33

Без водостопанска согласност сопственикот или корисникот на земјиштето, може да копа обичен бунар за снабдување со вода за пиење, за посее на добиток и за

други лични потреби и за наводнување на земјиштето кое не е опфатено со хидромелиоративен систем за наводнување

Обичен бунар од став 1 на овој член може да се копа на растојание најмалку 5 метра од градежниот објект и од градежната парцела на соседот, а котата на дното на бунарот да не е пониска од котата на дното на соседниот бунар

Без водостопанска согласност не може да се копа бунар за наводнување на земјиште опфатено со хидромелиоративен систем, како и бунар за користење на субартерски и артерски подземни води и рени бунари.

Член 34

Водостопанската согласност престанува да важи ако со изградбата на објектите и постројките не се започне во рок од три години од нејзиното издавање.

3. Водостопанска дозвола

Член 35

Со водостопанската дозвола се стекнува право за употреба или за користење на вода и за користење на изградените водостопански и други објекти и постројки кои имаат влијание врз режимот на водите, како и право за испуштање на употребени или искористени води во реципиентот.

Водостопанска дозвола на барање на инвеститорот издава Републичката управа за водостопанство.

Против решението за водостопанска дозвола може да се изјави жалба до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 36

Со водостопанската дозвола се утврдува начинот и условите за употреба на водата, режимот за работа на водостопанските и други објекти и постројки, кои имаат влијание на режимот на водите, начинот и условите за испуштање на водите, испуштање на загадени води и отпадни материи и степенот на пречистување на отпадните води

При издавањето на водостопанската дозвола се ценат дали објектите и работите се извршени според водостопанската согласност и се утврдува времето за кое се стекнува правото на користење и употреба на водата.

Член 37

Кон барањето за издавање на водостопанска дозвола се приложува елаборат што ги содржи особено следниве податоци: местоположбата на објектот, намена, количество, време и начин на кој водите ќе се употребуваат или користат, записник за извршениот технички преглед на изградениот објект како и други податоци од кои може да се утврди дали објектот е изграден според условите на водостопанската согласност.

Член 38

Водостопанската дозвола може да се менува или да се дополнува ако се зголемува количеството на водата што се зафаќа, ако се промени квалитетот на водите што се испуштаат или ако се промени технолошкиот процес на работа

Кон барањето за менување и дополнување на водостопанската дозвола во случаите од став 1 на овој член се приложува техничка документација која особено содржи причини и податоци за настанатите промени на количеството, квалитетот, местото и начинот на зафаќањето на водите, испуштањето на водите како и други потребни податоци

Член 39

Водостопанска дозвола се издава на определено време, а најмногу до десет години

Барање за продолжување на важноста на водостопанската дозвола инвеститорот е должен да поднесе најдоцна шест месеци пред истекот на важноста на водостопанската дозвола.

Правото за користење и употреба на водите стекнато врз основа на водостопанската дозвола не може да се пренесува без согласност на органот кој ја издал дозволата.

Член 40

Правото на употреба и користење на водите стекнато со водостопанската дозвола престанува ако:

1. Истече рокот на важноста на водостопанската дозвола;

2. Корисникот се откажал од правото на употреба и користење на водата утврдено со водостопанската дозвола;

3. Водата не се користи без оправдани причини најмалку две години од денот на издавањето на водостопанската дозвола.

4. Водата се користи спротивно на условите утврдени со водостопанската дозвола;

5. Издадената водостопанска дозвола не е во согласност со измените и дополнувањата на водостопанската основа.

Член 41

Ако поради ограниченост на количеството на водите не може да се задоволат потребите на сите бараатели, при издавањето на водостопанската дозвола треба да се има предвид приоритетот утврден во член 11 на овој закон.

Член 42

Ако на определено подрачје количеството на вода се смали до мерка што не може да се задоволат потребите на сите корисници, јавното водостопанско претпријатие или друго правно лице кое управува со водостопанските објекти и постројки, може на одделни корисници привремено да им го ограничи или забрани користењето или употребата на водите, според првенството утврдено со член 11 на овој закон.

Во случај на недостиг на вода или вишок на вода поради дејство на виша сила или заради неопходни работи и реконструкција на објектите и постројките, јавното водостопанско претпријатие или другото правно лице кое управува со водостопанските објекти и постројки може привремено да го запре или ограничи снабдувањето со вода и прифаќањето на водата, додека постојат причините кои тоа го предизвикале.

Јавното водостопанско претпријатие или другото правно лице за случаите од ставови 1 и 2 на овој член е должно да ги извести корисниците на водата во најкус можен рок.

Во случаите од ставови 1 и 2 на овој член, корисниците на вода немаат право на надомест на штета.

Член 43

За употреба или користење на водите од водотеците и езерата не е потребна водостопанска дозвола кога тие се користат за пиење, капење, напојување на добиток и други домашни потреби, залевање, спорт, рекреација и други слични потреби, ако со тоа битно не се нарушува режимот на водите

Член 44

Без водостопанска дозвола може да се употребува или користи вода од сите водотеци, езера и од објектите за собирање на вода, ако се користи за гасење на пожари и преземање на неопходни санитарни и други мерки во случај на вонредна состојба или елементарна непогода

Член 45

Правните лица кои користат и испуштаат вода и Републичкиот хидрометеоролошки завод се должни податоците за количеството за искористената и испуштената вода да ги доставуваат до јавното водостопанско претпријатие заради следење и изработка на билансот на водите.

4. Книга за водите и евиденција**Член 46**

Книгата за водите од член 10 на овој закон ја води Републичката управа за водостопанство.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја пропишува содржината и начинот на водењето на книгата за водите

Член 47

Јавното водостопанско претпријатие и другите правни лица кои управуваат со водостопанските објекти и постројки се должни да устројат и да водат евиденција за тие објекти и постројки.

Јавното водостопанство претпријатие и здруженијата на водокорисниците кои управуваат со хидромелиоративните системи се должни да устројат и водат евиденција на површините опфатени со тие системи, согласно со инвестиционо – техничката документација според која е изграден системот.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја пропишува содржината и начинот на водење на евиденцијата од став 1 на овој член.

5. Вода за пиење**Член 48**

Водите што со одредбите на овој закон, Водостопанската основа и водостопанската основа за дел од слив се определени првенствено да се користат за водоснабдувањето на населението, за здравствените установи и правни лица од областа на ветеринарството, за потребите на одбраната, за индустријата за производство и преработка на прехранбени производи и за напојување на добитокот за кои е потребна вода со квалитет за пиење, не смеат да се користат за други намени на начин кој негативно влијае на количеството и квалитетот на водите и на начин кој ја спречува првенствената намена.

Член 49

Водите што се користат или се употребуваат за стопански потреби или други намени можат да се пренаменат за потребите предвидени со член 11 став 1 алинеја 1 на овој закон.

Член 50

Правните лица кои вршат снабдување со вода за пиење и правните лица кои употребуваат вода за пиење од сопствени извори се должни да вршат дезинфекција на водата и да преземат мерки со кои ќе се обезбедува постојано и редовно испитување на квалитетот и здравствената исправност на водите и на објектите и постројките за снабдување со вода и податоците за тоа да ги достават до Министерството за здравство.

Министерот за здравство го пропишува начинот за вршење на дезинфекција, обемот, видот и методологијата на испитувањето на водите за пиење и определува правно лице, кое има соодветна опрема и соодветен стручен кадар, кое ќе врши анализа на водата за пиење.

Член 51

Водите што се употребуваат или се наменети за водоснабдување на населението, индустријата за која е

потребна вода со квалитет за пиење и минералните води кои се употребуваат за пиење, не смеат да содржат материји штетни и опасни по здравјето на луѓето над пропишаните граници, а во поглед на физичките, хемиските, биолошките и радиолошките својства мора да одговараат на пропишаните услови согласно со прописите за здравствена исправност на прехранбените производи.

Министерот за здравство ги определува границите над кои водите за пиење не смеат да содржат штетни и опасни материји.

Член 52

Квалитетот и штедроста на водата од извориштата што се наменети да се користат или се користат за водоснабдување на населението и за производство и преработка на прехранбени производи се заштитуваат со воспоставување и одржување на потесна и една или повеќе пошироки заштитни зони и се определуваат условите под кои може да се врши обработка на земјиштето, изградба и користење на објекти и вршење на други работи во заштитните зони што можат неповолно да влијаат врз квалитетот и штедроста на водата во изворите.

Како потесна заштитна зона, во смисла на овој закон, се смета непосредниот простор околу местото на загаѓање на вода за пиење, за водоснабдување на населението и за производство и преработка на прехранбени производи, чија граница се определува особено во зависност од штедроста и значењето на изворот, конфигурацијата, видот и составот на земјиштето и близината на населените места.

Како поширока заштитна зона, во смисла на овој закон, се смета поширокиот простор околу извориштето, во кој обработката на земјиштето, изградбата и користењето на објекти и вршењето на други работи можат негативно да влијаат врз квалитетот и штедроста на водата во изворот, чија граница се определува особено во зависност од големината и значењето на изворот, хидрогеолошката состојба и потеклото на водите во изворот.

Министерот за здравство во согласност со министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, ги пропишува начинот на определување и одржување на заштитните зони и условите за вршење на работите од став 1 на овој член.

Член 53

Границите на заштитните зони, заштитните мерки и други услови се одредуваат со елаборат изготвен врз основа на проучувањата и резултатите од истражните работи.

Заштитните зони од член 52 на овој закон, на предлог на правното лице кое управува со извориштето, ги определува општината или градот Скопје на чие подрачје се наоѓа извориштето, односно заштитните зони.

Ако од извориштето се водоснабдуваат две или повеќе општини или градот Скопје, односно ако заштитните зони на извориштето се наоѓаат во две или повеќе општини или градот Скопје, на предлог на правното лице кое управува со извориштето, заштитните зони ги определува Владата на Република Македонија.

Член 54

Поради ограничување и спроведување контрола на движењето, земјиштето на потесната заштитна зона се оградува и се преземаат други потребни мерки за обезбедување.

На земјиштето во потесната заштитна зона се забранува да се градат објекти и да се вршат било какви дејства, освен зафатни објекти, резервоари, трафоста-

ници, внатрешни патишта и други објекти потребни за водоснабдувањето и дејства потребни за функционирање на тие работи.

Земјиштето во потесната заштитна зона кое е во сопственост на граѓани се експроприра.

Член 55

Во пошироките заштитни зони на извориштата се забранува обработка на земјиштето, изградба и користење на објекти и вршење на работи спротивно на пропишаните услови.

Доколку настанат штети од ограничувањата на правото на користење на земјиштето, сопствениците на земјиштето од пошироката заштитна зона имаат право на надоместок, согласно прописите за експропријација.

Член 56

Техничката документација што се приложува кон барањето за водостопанска согласност за изградба на нови и за реконструкција на постојните водостопански и други објекти и постројки за зафаќање на вода за пиење, покрај елементите од член 31 став 2 на овој закон, задолжително треба да содржи и податоци за:

1. Сегашното и идното потребно количество на вода за пиење;
2. Штедроста на извориштето;
3. Квалитетот на водата кој треба да одговара на пропишаните услови за вода за пиење и
4. Проектно решение на објектот што одговара на пропишаните услови за градење и мерки за обезбедување заштита на изворот.

Член 57

Ако дојде до недостиг од вода за пиење поради што неможат да се задоволат потребите од вода за пиење на сите корисници, правното лице кое врши снабдување со вода за пиење може на одделни корисници привремено да им ја ограничи или забрани употребата и користењето на водата за пиење, по претходно известување на корисниците од односното подрачје во рок од 24 часа.

6. Заштита од штетни дејства на водите

6.1. Заштита и одбрана од поплави

Член 58

Заради заштита од штетните дејства на водите, општината односно градот Скопје, на предлог на јавното водостопанско претпријатие донесува програма за спречување на штетните дејства на водите. Со програмата се предвидуваат превентивни мерки, се врши изградба на заштитни објекти и постројки и се изведуваат работи за заштита (изградба на насипи, акумулации, регулација на реки, уредување на порои, заштита на земјиште од ерозија, шумување и слично).

Ако загрозеното подрачје од поплави се протега на две или повеќе општини, програмата за спречување на штетните дејства на водите ја донесуваат спогодбено општините.

Програмата од став 1 на овој член се донесува по претходна согласност од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и министерот за одбрана

Член 59

Заради непосредна заштита и одбрана од поплави, општината односно градот Скопје донесува оперативен план за заштита и одбрана од поплави за загрозените подрачја.

Ако загрозеното подрачје од поплави се протега на две или повеќе општини, оперативниот план за заштита и одбрана од поплави за загрозените подрачја го донесуваат спогодбено општините.

Оперативниот план за заштита и одбрана од поплави особено содржи: топографски, хидролошки, хи-

дротехнички, демографски, стопански и други подлоги и податоци, граници на загрозеното подрачје, работи и мерки што се преземаат и извршуваат пред опасноста и за време на одбраната од поплави и органи надлежни за заштита и одбрана од поплави.

Со оперативниот план од став 1 на овој член се предвидуваат оперативни мерки и други дејства за заштита и одбрана од поплави и потребните сретства за неговото извршување.

Во извршувањето на оперативниот план учествува јавното водостопанско претпријатие и други правни и физички лица од загрозеното подрачје.

На правните и физичките лица, за чии објекти, постројки и имоти се организира и врши одбрана од поплави, не им припаѓа надомест за направените стварни трошоци освен за штети причинети со намерно пуштање на вода во бранетото подрачје заради спречување на поголеми штети.

Примерок од оперативниот план од став 1 на овој член се доставува на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и на Министерството за одбрана.

Член 60

Ако мерките предвидени со оперативниот план од член 59 став 1 на овој закон, не се доволни за отстранување на опасноста, органот што раководи со одбраната од поплави определен со оперативниот план може да нареди и други неопходни мерки.

Член 61

Во случај на вонредна состојба може да се дозволи пуштање на вода во бранетото подрачје со пресечување на насипи или на друг начин со цел да се спречат, односно да се намалат штетите.

Одлука за пуштање вода во бранетото подрачје донесува органот што раководи со одбраната од поплави определен со оперативниот план од член 59 став 1 на овој закон.

Член 62

Јавното водостопанско претпријатие и другите правни лица кои управуваат со брани и акумулации и со заштитни насипи се должни овие објекти да ги користат и одржуваат на начин што обезбедува прифаќање на поплавните бранови, како и обезбедување на нивна заштита од елементарни непогоди.

Член 63

Јавното водостопанско претпријатие и другите правни лица од член 62 на овој закон се должни да го известуваат Републичкиот хидрометеоролошки завод за состојбата на нивото и количеството на акумулираните води во акумулациите, како и за количеството на водите што се испуштаат од нив.

Во случај на опасност од уривање на брани, пробивање на заштитни насипи, како и испуштање или прелевање на поголеми количества на вода од акумулациите што можат да предизвикаат поплави, јавното водостопанско претпријатие и други правни лица од член 62 на овој закон се должни да обезбедат известување и тревожење на населението на загрозеното подрачје.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со министерот за одбрана и министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина, формира постојано оперативно тело кое ќе врши координирање на активностите при појава на случаи од став 2 на овој закон.

Известувањето за состојбата од став 1 на овој член се врши според методологија што ја донесува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на предлог на Републичкиот хидрометеоролошки завод.

Член 64

Во времетраењето на опасноста од поплави органот што раководи со одбраната од поплави е должен да ги известува надлежните органи за одбрана од поплави на низводните подрачја за сите појави и мерки што ги презема на своето подрачје, а кои се од значење за одбрана на тие подрачја, како и да соработува со нив.

Член 65

Републичкиот хидрометеоролошки завод, пред станување на критични водостои за бранетото подрачје, е должен да го известува Републичкиот центар за известување и тревожење и да дава прогноза за времето на доаѓање и висината на поплавните бранови.

Член 66

За одржување на објектите за заштита и одбрана од поплави во функционална состојба, се грижат општините и градот Скопје, јавното водостопанско претпријатие или друго правно лице кое управува со објектот.

Корисниците на акумулациите и ретензиите се должни да ги користат овие објекти на начин со кој се обезбедува прифаќањето на поплавниот бран.

Член 67

Заради спречување на оштетувања на заштитните водостопански објекти и постројки, се забранува:

1. На одбранбените насипи да се изведуваат градби или да се вршат работи со кои се загрозува нивната стабилност, да се копа земја, да се садат дрвја и грмушки, забиваат колци или да се подигаат огради, доколку не се составен дел на системот за одбрана од поплави;
2. Да се копаат и дупчат бунари на растојание помало од 20 метри од ножицата на одбранбените насипи;
3. Да се копаат прокопи и паралелни канали по должината на насипот поблиски од 10 метри од внатрешната и 10 метри од надворешната страна на ножицата на насипот;
4. Во појасот на одбранбениот насип и други заштитни водостопански објекти и постројки да се сечат дрвја, врбајци и грмушки што се составен дел на заштитата, одбранбените работи и мерки, ако тоа не е определено со планот за одржување на заштитните објекти и постројки;
5. Да се пушта добиток за напасување и преминување преку или долж заштитните објекти, ако тоа не е предвидено со планот за одржување на заштитните објекти и постројки;
6. Да се врши сообраќај долж или преку заштитните водостопански објекти и постројки, освен на определени места за тоа (природни рампи);
7. Да се фрлаат отпадоци, земја и други предмети со кои се затрупуваат каналите;
8. Да се испуштаат отпадни води;
9. Неовластено да се отвораат и затвораат бентови;
10. Да се изведуваат работи кои би можеле да ги променат условите за мерење на водата на хидрометриски профили кај хидролошките станици;
11. Да се изведуваат работи кои би можеле да ја загрозуваат стабилноста на браната, одбранбените насипи и други заштитни водостопански објекти и постројки или нивната наменска употреба, како и да се менуваат природните услови во околината на акумулацијата поради што би можело да дојде до лизгање на теренот, појава на ерозија или создавање на суводолици и порои;
12. Да се градат напречни насипи, прегради, други објекти и насади во коритата на водотеките кои го влошуваат режимот на течението на водите.

13. Да се вади песок, чакал, камен и друго од заштитните водостопански објекти и постројки, ако тоа не е предвидено со планот за нивно одржување, и
14. Да се вршат и други работи со кои се оштетуваат заштитните водостопански објекти и постројки.

Член 68

Заради заштита на коритата и бреговите на природните водотеци, езерата и акумулациите се забранува:

1. Од коритата и бреговите на природните водотеци и езера да се вади чакал, песок и камен, ако со тоа се влошува постојниот режим на водите, се предизвикуваат процеси на ерозија и се ограничува или оневозможува употребата, односно користењето на водите;
2. Да се менува правецот на водотекот без согласност на Републичката управа за водостопанство;
3. Да се фрла отпаден материјал (индустриски, комунален и друг), земја, шут, јаловина и друго;
4. Да се вршат други работи со кои се оштетуваат коритата и бреговите на водотеките, езерата и акумулациите и
5. Да се сечат дрвја и уништува другата вегетација во коритата и бреговите на водотеките, езерата и акумулациите без одобрение на јавното водостопанско претпријатие.

Член 69

Корито на регулиран водотек, во смисла на овој закон, е просторот меѓу крајбрежните објекти (насипи, кејови и друго) во кој постојано или повремено тече вода.

Корито на природен водотек, во смисла на овој закон, е просторот меѓу границите на допирањето на педесетгодишната вода.

Крајбрежен појас на водотек вон населени места, во смисла на овој закон, е појасот во широчина од 50 метри зад ножицата на насипот кај регулираните водотеци, односно зад линијата на допирањето на педесетгодишната вода кај нерегулираните водотеци, а во населените места широчината на крајбрежниот појас ја определува општината односно градот Скопје.

Крајбрежен појас на езеро и акумулации, во смисла на овој закон, е појасот во широчина од 50 метри од линијата на највисокиот утврден водостой.

Член 70

Пристапот на крајбрежниот појас на водотек, езеро и акумулациите за спорт, рекреација и слично е слободен, а користењето на земјиштето, изградбата на објекти и вршењето на други работи во крајбрежниот појас во урбанизираниот дел го уредува општината односно градот Скопје, ако со закон поинаку не е определено.

6.2. Заштита од ерозија и уредување на порои

Член 71

Ерозија, во смисла на овој закон, е распаѓањето на земјиштето и разнесување на честичките под влијание на водата, во обем што го деградира површинскиот слој на земјиштето.

Ерозивно подрачје, во смисла на овој закон, е подрачјето зафатено со видливи траги од ерозија и каде што површинскиот слој на земјиштето е деградиран.

Подрачје загрозувано од ерозија, во смисла на овој закон, е земјиштето на кос се уште не се видливи траги на ерозија, но таа може да се појави поради неправилното користење на тоа или околното земјиште и земјоделските и шумските култури.

Член 72

Порои, во смисла на овој закон, се водотеците со стрмни падови, со ненадејни и брзи води, кои носат и таложат однесени или откинати делови на земја, песок, чакал и други материјали од повисоките кон пониските места, а водите со нанос се разлеваат неконтролирано во полињата или се влеваат во природните или вештачките реципиенти.

Член 73

Широчина на поројното корито, во смисла на овој закон, е просторот по кој течат највисоките поројни води.

Должина на поројното корито, во смисла на овој закон, е просторот од собиралиштето на поројниот тек до местото на таложењето, односно вливот во реципиентот.

Брег на поројното корито кај одроните и лизгалиштата, во смисла на овој закон е просторот од најниската точка на поројното корито до горниот раб на одронот, односно рамнината на лизгалиштето.

Крајбрежен појас на поројното корито, во смисла на овој закон, е широчината на појасот најмногу до 100 метри хоризонтално лево и десно од горните рабови на одроните односно рамнината на лизгалиштето.

Член 74

Општината и градот Скопје врз основа на техничка документација ги определува границите на ерозивното подрачје и подрачјето загрошено од ерозија и ги утврдува мерките и работите за заштита на земјиштето од ерозија и уредувањето на пороите.

Член 75

Заштитни мерки и работи за уредување на ерозивното подрачје и подрачјето загрошено од ерозија особено се:

1. Пошумување, затревување и терасирање (со контурни ровови, подсидување и слично);
2. Пополнување на бразди и ровови;
3. Забрана на копање и вадење на земја, песок, чакал и камен;
4. Забрана на кастрење, сечење и копачење на дрва и грмушки и
5. Забрана за пасење на добиток.

Член 76

Непосредно со уредувањето на поројот се врши и уредување на еродираниите површини во сливот.

Со техничката документација за уредување на поројот се определуваат бреговите и крајбрежниот појас на поројното корито од собиралиштето до местото на таложењето, односно вливот во реципиентот.

Со заштитните објекти на површините на бреговите и на местото на таложењето односно вливот во реципиентот управува јавното водостопанско претпријатие или друго правно лице кое го уредува поројот или кое управува со тие објекти

Член 77

Во ридско-планинските подрачја, сечата на дрвјата мора да се врши на начин со кој се обезбедува заштита од ерозија

Во сливовите на акумулациите и во хидромелиоративните системи, со шумите што се подигнати како заштитни објекти против ерозија, како и со заштитната вегетација во крајбрежните појаси на водотеците во шумите се стопанисува согласно со Законот за шумите.

Член 78

Правните и физичките лица, кои со своето однесување, со неправилна обработка на површините или со друго дејство создаваат ерозија со што нанесуваат

штети и на други објекти, се должни на своја сметка да преземат заштитни мерки за спречување на ерозијата и да ги надоместат направените штети.

6.3. Заштита и подобрување на режимот на водите со вадење на песок, чакал и камен

Член 79

Заради заштита и подобрување на режимот на водите од коритата и бреговите на водотеците, езерата и од акумулациите се вади песок, чакал и камен.

Вадење на песок, чакал и камен се врши врз основа на дозвола.

Со дозволата од став 2 на овој член се утврдува локацијата, количеството, начинот, времето, предметите и средствата за вадење, товарење и транспорт на песок, чакал и камен.

Дозволата од став 2 на овој член се евидентира во книга за водите.

Како предмети и средства за вадење, товарење и транспорт на песок, чакал и камен се сметаат лопати, копачи и други рачни предмети за ископ и товарење, автоматски и моторни товарачи, запрежни возила, моторни возила со или без приколка во кои може да се транспортира наносен материјал.

Член 80

Дозвола за вадење на песок, чакал и камен издава Републичката управа за водостопанство, на барање на корисникот.

Дозвола за вадење на песок, чакал и камен од природните езера се издава по претходно мислење од Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

Член 81

Кон барањето за дозвола за вадење на песок, чакал и камен од член 80 на овој закон, се приложува техничка документација, која особено содржи:

– за водотеците: хидролошка и хидрауличка анализа за големите и малите води и за подземните води, траса, нивелета, хидраулички профил на коритото на водотекот или дел од него што претставува една регулациона целина, количеството на наносот и друго што е од значење за режимот на водите и за заштита и унапредување на животната средина и природата и

– за езерата и акумулациите: режим на осцилации на нивото на водата, количество на наносот, влијание на стабилноста на крајбрежјето и друго што е од значење за режимот на водите и за заштита и унапредување на животната средина и природата.

Член 82

Вадењето на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на водотеците, езерата и од акумулациите го врши јавното водостопанско претпријатие.

По исклучок од став 1 на овој член за подрачје каде јавното водостопанско претпријатие не може да врши вадење на песок, чакал и камен, вадењето може да му се дозволи на друго правно лице, под услови утврдени со овој закон.

Член 83

Јавното водостопанско претпријатие и другите правни лица кои добиле дозвола за вадење на песок, чакал и камен должни се да водат дневник во кој особено се евидентира изваденото количество на песок, чакал и камен, локацијата од каде се вади тој материјал и времето на вадењето.

Образецот и начинот на водењето на дневникот од став 1 на овој член ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 84

За вадење на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на природните водотеци, езера и акумулации се плаќа надоместок.

По исклучок од став 1 на овој член надоместок не се плаќа ако извадениот песок, чакал и камен се употребува за изградба и одржување на заштитни водостопански објекти, за објекти од областа на одбраната и за јавни објекти чиј инвеститор е Месната заедница.

7. Заштита на водите од загадување

Член 85

Употребливоста на водата за одделни намени се утврдува со класификација на водите и категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води.

Со класификацијата на водите зависно од нивната загаденост се врши поделба на водите по класи и се утврдуваат карактеристиките на водата по одделни класи и намени за кои тие води можат да се употребуваат.

Со категоризацијата на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води се утврдува квалитетот на водата за одделна класа на вода во водотек, делница на водотек, езеро, акумулација и подземните води.

Класификацијата на водите и категоризацијата на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води ги утврдува Владата на Република Македонија.

Класата и категориите на меѓународните води се утврдува согласно со меѓународните договори.

Член 86

Заради зачувување и подобрување на квалитетот на водите се врши заштита на водите од загадување со спречување во нив да се внесуваат опасни и штетни материји во количества кои создаваат неповолни промени на својствата и составот на водата.

Опасни материји, во смисла на овој закон, се материји кои при определени количества и концентрации го загрозуваат животот и здравјето на луѓето, рибите, животните и растенијата.

Штетни материји, во смисла на овој закон, се материји кои ги менуваат физичките, хемиските, биолошките и бактериолошките состави и својства, како и радиолошките особини на водите до степен кој може да ја ограничи или оневозможи нивната употреба или користење за соодветна намена.

Заштитата на водите од загадување се врши во согласност со Националниот акционен план за заштита на животната средина на Република Македонија и акционите планови за заштита и унапредување на животната средина и природата на општините и градот Скопје.

Член 87

За да се спречи во водите да се внесуваат материји што можат да предизвикаат промени на хемиските, физичките, биолошките и бактериолошките состави и својства или радиолошките особини на водата што ќе ја ограничи или оневозможи нејзината употреба, или користење за соодветна намена, правните и физичките лица кои испуштаат отпадни води, се должни да градат објекти и постројки за пречистување на загадените отпадни води.

Член 88

Во зависност од состојбите и особините на водотеците кои треба да примат отпадни води (реципиенти), степенот на нивната загаденост, пропишаната категорија и другите услови, а заради заштита на водите, Републичката управа за водостопанство може да ги преземе и следните мерки:

1. Да ограничи или да забрани во водите да се внесуваат опасни материји;

2. Да ограничи или да забрани во водите да се внесуваат штетни материји или да се испуштаат загадени води;

3. Да забрани депонирање на опасни и штетни материји на место каде може да се врши загадување на водите.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина, пропишува нормативи за максимални дозволени вредности или концентрации на штетни и опасни материји во отпадните води (норми на ефлуент) што може да се испуштаат од страна на правните и физичките лица во водата.

Нормите на ефлуент се пропишуваат во зависност од техничко-технолошкиот процес на производството и од хидролошко-хидрауличките карактеристики на реципиентот на местото на испуштање на отпадните води.

Член 89

На правните и физичките лица им се забранува:

1. Испуштање на материји во водотеци, езера, акумулации и подземни води кои можат да предизвикаат различни и паразитски болести;

2. Користење на напуштените бунари како септички јами;

3. Испуштање и исфрлање на минерални масла, маслени смеси и други отпадоци од бреговите и пловните објекти во водотеците, езерата, акумулациите и подземните води;

4. Испуштање во јавна канализација отпадни води и други материји кои можат штетно да дејствуваат на пречистувањето на водите од канализацијата или кои можат да ја оштетат канализацијата;

5. Под земја да се внесуваат индустриски, рударски, искористени геотермални и други загадени отпадни води ако тие претходно не се пречистуваат до потребниот степен, кој се утврдува со водостопанската согласност, односно водостопанската дозвола и

6. Во водотеците, езерата и акумулациите да се испушта употребена вода со температура над 27 степени целзиусови.

Член 90

Министерот за здравство заради заштита на здравјето на луѓето може да забрани користење или употреба на вода за пиење во случаи и под услови пропишани со прописите за здравствена исправност на хранбените производи.

Министерот за здравство во согласност со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, може да забрани користење или употреба на водите за капење, спорт и рекреација.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со министерот за здравство, може да забрани користење или употреба на водите за наводнување и напојување на добиток.

Член 91

За утврдување на степенот на загаденоста на отпадните индустриски води, атмосферските и комуналните води, водите од депониите и други отпадни води во сливното подрачје, нивното штетно влијание врз квалитетот на водите во реципиентот, Републичкиот хидрометеоролошки завод установува и води катастар на потенцијални загадувачи на водите, како и на објектите за заштита на водите.

Податоците од катастарот од став 1 на овој член се составен дел на катастарот и картата на загадувачите на воздухот, водите, заштитените делови и објекти на природата, загаденоста и деградираноста на земјиштето на територијата на Република Македонија.

Содржината, видот, обемот и начинот на водењето на податоците во катастарот се утврдува со методологијата, согласно со Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата.

Член 92

Републичкиот хидрометеоролошки завод ја следи состојбата со загаденоста на водите и раното откривање од евентуално хавариско загадување на водите и врши систематско испитување на квалитетот на водата во водотеците, природните езера и акумулациите, подземните води и водите кои се употребуваат во системите за наводнување.

Видот на следење, методологијата и параметрите за мерење и следење на промените и состојбите на квалитетот на водите се врши со план кој е составен дел на Програмата за развој на информативниот систем за заштита и унапредување на животната средина и природата.

Планот од став 2 на овој член го донесува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на предлог на Републичкиот хидрометеоролошки завод.

Член 93

Републичкиот хидрометеоролошки завод податоците за состојбата и промената на квалитетот на водите е должен континуирано да ги доставува до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за здравство и до Центарот за обработка и користење на податоците од следење на квалитетот на животната средина и природа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

Во случај на хавариско загадување, Републичкиот хидрометеоролошки завод е должен да го следи непрекинато бранот на хавариското загадување по течението на водотекот и за тоа да ги известува органите на управата од став 1 на овој член во текот на истиот ден, а најдоцна за 24 часа.

Член 94

Правните и физичките лица ако при вршење на дејноста испуштаат отпадни води во реципиенти, се должни да вградат уреди за мерење, да ги мерат и регистрираат количествата и карактеристичните показатели на квалитетот на отпадните води и да ги доставуваат до Центарот за обработка и користење на податоците од следењето на квалитетот на животната средина и природата во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина и до Републичкиот хидрометеоролошки завод.

Правните и физичките лица од став 1 на овој член се должни да водат дневник за работата на уредите за пречистување на водите и да донесат општи акти за работата и одржувањето на тие уреди за пречистување на водите.

Член 95

Правните и физичките лица се должни да вршат редовно анализа на квалитативната и квантитативната состојба на ефлуентот пред испуштање во реципиентот и за тоа да водат редовна евиденција и податоците за тоа да ги доставуваат до Републичкиот хидрометеоролошки завод.

Во случај на сомневање на доставените податоци од анализата од став 1 на овој член Републичкиот хидрометеоролошки завод е должен да бара суперанализа.

Суперанализата од став 2 на овој член ја врши правно лице кое има соодветна опрема и соодветен стручен кадар за вршење на анализа.

Доколку со суперанализата се утврди дека правните и физичките лица од став 1 на овој член, испуштаат во реципиентот штетни и опасни материи над дозволените

граници, Републичкиот хидрометеоролошки завод е должен да врши контролни испитувања најмалку двапати во месецот на сметка на правните и физичките лица кои испуштаат штетни и опасни материи.

Член 96

Ако водите во водотеците се намалат до количество, при кое може да настане зголемено загадување на тие води, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да нареди испитување на вонредни количества на вода од акумулациите во време додека трае опасноста од загадување.

8. Хидросистеми

Член 97

Хидросистем, во смисла на овој закон, е хидротехничка или организационо-техничка целина која се состои од водостопански објекти и постројки, со кои се уредува режимот на водите, се обезбедува и доведува вода за потребите од член 11 на овој закон, како и објекти за одведување на отпадните води, заштитни објекти и објекти за одведување на одвишни, површински и подземни води.

Основни објекти на хидросистемот се објектите со кои се врши распоред на водите, основно уредување на режимот на водите и се извршува билансот на водите.

Основните објекти од став 2 на овој член со решение ги определува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на инвестиционо техничка документација по која се гради или е изграден хидросистемот.

Член 98

Јавното водостопанско претпријатие или другото правно лице кое управува со хидросистемот или со деловите од хидросистемот се должни редовно да ги одржуваат објектите и постројките на хидросистемот во функционална состојба и навремено да ги отстранат сите дефекти што ќе настанат во текот на експлоатацијата.

Член 99

Корисници на вода од хидросистемот се правни и физички лица, кои со инвестиционо техничката документација за изградба на хидросистемот се предвидени да користат вода или нивните земјишта и објекти се одводнуваат со тие хидросистеми.

Покрај корисниците од став 1 на овој член, корисник на вода од хидросистемот може да биде и друго правно и физичко лице, ако за тоа се договори со правното лице кое управува со хидросистемот по претходна согласност од Републичката управа за водостопанство.

Член 100

Обезбедено доведување на вода за водокорисниците на хидросистемот се смета кога со изградените објекти и постројки, според годишниот план за распределба на расположливите количества на води, се обезбедува доведување на вода за наводнување на земјоделско и друго земјиште до изливното место или хидрант, а за водоснабдување на населението и индустријата и за други потреби до зафатниот приклучок за тие намени.

Во случај на недоволно количество на вода за сите намени предвидени со инвестиционо техничката документација, првенство има водоснабдувањето на населението.

Член 101

Правните и физичките лица кои користат вода од хидросистемот се должни да вградат уреди за мерење на искористената или употребената вода, да водат постојана и уредна евиденција како и да ги пријавуваат

потребите од вода за наредната година, најдоцна до 30 октомври во тековната година.

8.1. Брани и акумулации

Член 102

Брана, во смисла на овој закон, е водостопански објект со кој се создава простор за акумулирање на вода или друга материја во течна состојба (хидројаловишта).

Член 103

Браните чии акумулации или хидројаловишта се над населени места, сообраќајници или други стопански објекти или други добра од општ интерес се под посебна контрола и се од значење за одбраната.

Член 104

Со зафатнината на акумулацијата што се создава со изградба на брана од член 102 на овој закон, задолжително се обезбедува простор за прифаќање на големите поплавни води и простор за обезбедување на вода за стопански и други потреби предвидени во Водостопанската основа.

Член 105

Заради заштита на акумулациите од полнење со наносен материјал, во сливното подрачје возводно од браната се врши навремено и ефикасно уредување на порите и површините што се зафатени со процес на ерозија, според елаборатот што е составен дел на инвестиционо-техничката документација за изградба на браната.

Делот од заштитните работи, според елаборатот од став 1 на овој член, што се предвидени да се извршуваат со пошумување, има приоритет во програмата за пошумување на голините.

Член 106

Јавното водостопанско претпријатие или другите правни лица кои управуваат со брани и акумулации се должни да воспостават и да вршат редовно следење на наносот во акумулациите и да преземаат дополнителни мерки за негово спречување.

Пред да започне првото полнење на акумулациониот простор, инвеститорот е должен да:

- ја регистрира постојната состојба на подземните и природните извори на вода, конфигурацијата на теренот и постојните објекти на непосредната зона низводно од браната, во која можат да настанат промени како последица на водата во акумулацијата и

- го исчисти теренот од дрвја, гранки, остатоци од објекти и слично на локалитетите во акумулациониот простор предвидени за спорт и рекреација.

Начинот на регистрирањето, непосредната зона и локалитетите за спорт и рекреација од став 2 на овој член се определуваат со елаборатот кој е составен дел на инвестиционо техничката документација за изградба на браната.

Член 107

Јавното водостопанско претпријатие или другото правно лице кое управува со браните од член 103 на овој закон е должно режимот на полнењето и празнењето на акумулациите да го усогласи, со стопанските потреби, со потребите на одбраната и да обезбеди гарантиран минимален протек во водотекот низводно од браната.

Режимот на полнењето и празнењето на акумулацијата, зафатнината на просторот за прифаќање на големите поплавни води, како и испуштањето на минималните количества за обезбедување на гарантираниот протек низводно од браната се утврдуваат со водостопанската дозвола.

Член 108

Јавното водостопанско претпријатие или другото правно лице кое управува со браните од член 103 на овој закон е должно да врши техничко набљудување, мерење и испитување на сите елементи со кои се следи и утврдува состојбата на браните во целина, одделни нивни делови, виталните уреди и постројки, доводно-одводните системи (придружни објекти), состојбата и конфигурацијата на теренот во зони на браните и на подрачјата на акумулациите, теренот низводно од браните и друго, од аспект на стабилноста и водопропустливоста на браните и безбедноста на низводното подрачје, техничко набљудување и мерење на полнењето на акумулациите со нанос и трајно да ја чува документацијата за тие елементи (во натамошниот текст: техничко набљудување).

Техничкото набљудување на браните од став 1 на овој член се врши според проект за техничко набљудување и програма за извршување на работите согласно со поблиските прописи од член 116 на овој закон.

Член 109

Техничката документација за изградба на брана од член 103 на овој закон мора да содржи и проект за техничко набљудување (оскултација) на браната и акумулациониот простор како и проект за последиците од ненадејно рушење или прелевање на браната, на која задолжително да се изврши преглед и оценка (ревизија).

Член 110

Јавното водостопанско претпријатие или другото правно лице кое управува со браните од член 103 на овој закон, врз основа на податоците од техничкото набљудување, должно е најмалку еднаш годишно да изработи посебен елаборат за анализа и оценка на стабилноста и функционалноста на браните со придружните објекти и за стабилноста на теренот околу браните и акумулациите.

Елаборатот од став 1 на овој член се изработува најдоцна до 30 март во тековната за претходната година и мора да содржи и конкретни предлози за извршување на работите и преземање на мерките со рок за нивно извршување.

Еден примерок од елаборатот од став 1 на овој член, се доставува до Републичката управа за водостопанство.

Ако при техничкото набљудување или при изработка на елаборатот од став 1 на овој член, се откријат и се утврдат недостатоци со кои може да биде загрознена стабилноста на браната со придружните објекти, јавното водостопанско претпријатие или друго правно лице кое управува со браната е должно за тоа веднаш да ја извести Републичката управа за водостопанство.

Член 111

Јавното водостопанско претпријатие или другото правно лице кое управува со браните од член 103 на овој закон е должно да организира и обезбеди известување и тревожење во случај на опасност која може да настане заради рушење или прелевање на браната.

Системот за известување и тревожење на браната се поврзува со системот за известување и тревожење на Република Македонија општините и градот Скопје чии подрачја се потенцијално загрознени во случај на рушење или прелевање на браната.

Член 112

Јавното водостопанско претпријатие или другото правно лице кое управува со браните од член 103 на овој закон е должно да изработи и да ја чува документацијата за последиците од евентуалното ненадејно рушење или прелевање на браната, на теренот да ги означат линиите на допирањето на поплавните бранови и

да ги одржува тие ознаки во исправна состојба, да постави уреди за известување и да ги одржува во исправна состојба, да дава знак за тревожење на населението и на правните лица на потенцијално загрозеното подрачје.

Во документацијата од став 1 на овој член се определуваат и котите на нивоата на водата во акумулациите при кои, во случај на евентуално рушење на браните, нема да дојде до штетни последици во низводните подрачја (безбедни коти на акумулациите) и времето за кое тие можат да се постигнат.

Ако на водотекот или неговите притоки се наоѓаат повеќе брани (брани во низа), јавното водостопанско претпријатие или друго правно лице кое управува со браните во низа е должно да обезбеди изработка и чување на документацијата за последиците од евентуалното ненадејно рушење или прелевање на одделни и повеќе брани, како и да ги определи безбедносните коти на акумулациите.

Член 113

Јавното водостопанско претпријатие или другото правно лице кое управува со браните од член 103 на овој закон е должно да достави примерок од документацијата за последиците од евентуално ненадејно рушење или прелевање на браните до Републичката управа за водостопанство и Министерството за одбрана, најдоцна 30 дена пред пробното полнење на акумулацијата.

Член 114

За определување на браните од член 103 и за вршење на стручна оценка на елаборатите од член 110 на овој закон, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира стручна комисија за брани.

На предлог на комисијата од став 1 на овој член, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со министерот за одбрана ги определува браните од член 103 на овој закон.

Член 115

Јавното водостопанско претпријатие или другото правно лице кое управува со браните што не се опфатени со член 103 на овој закон, се должни да воспостават и да организираат минимално техничко набљудување на браните со придружните објекти и акумулациите.

Начинот на набљудување од став 1 на овој член треба да биде утврден во техничката документација за изградба на браната согласно поблиските прописи од член 116 на овој закон.

Член 116

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува:

- начинот на следење на наносот во акумулациите и
- минимално потребните работи и мерки за техничко набљудување на браните од членовите 103 и 115 на овој закон.

8.2. Хидромелиоративни системи

Член 117

Хидромелиоративен систем во смисла на овој закон, е хидротехничка или организационо-техничка целина која се состои од водостопански објекти и постројки за обезбедување и доведување вода за наводнување на земјоделско и друго земјиште (систем за наводнување) и објекти и постројки за прифаќање на одвишени површински, подземни и други води и нивно одведување во реципиент (систем за одводнување).

Хидромелиоративен систем може да биде дел од хидросистем или самостоен – еднонаменски.

Хидромелиоративните системи се состојат од основни објекти и постројки, детална каналска мрежа и

заштитни објекти што се определуваат со инвестиционо техничката документација за изградба на системот.

Границите на земјиштето, кое врз основа на инвестиционо техничката документација е опфатено со хидромелиоративниот систем за наводнување и одводнување, се внесуваат во евиденцијата од член 47 став 2 на овој закон.

Член 118

Корисниците на вода од хидромелиоративниот систем за наводнување, заради изготвување на годишен план за наводнување, се должни на јавното водостопанско претпријатие да ги пријават земјоделските култури што ќе бидат засејувани на тоа земјиште, најдоцна до 30 октомври во тековната година за наредната.

Член 119

Со годишниот план за наводнување, што го донесува јавното водостопанско претпријатие се врши распределба и испорачување на расположливите количества на вода по корисници и се утврдуваат површините, за кои се обезбедува доведување на вода за наводнување, како и начинот и другите услови за користење на водата.

Планот од став 1 на овој член, јавното водостопанско претпријатие го донесува најдоцна до 30 ноември во тековната за наредната година.

На планот од став 1 на овој член, при појава на посушни години, јавното водостопанско претпријатие ќе изврши измена на планот најдоцна до 1 март во тековната година.

Член 120

Корисниците на вода од хидромелиоративните системи за наводнување се должни да се придржуваат на планот за наводнување, распределба и испорачување на расположливите количества на вода за наводнување и не смеат самоволно да пуштаат вода.

Член 121

Сопствениците, односно корисниците на земјиштето не можат на штета на соседното земјиште да го менуваат постојниот правец, насока и количество на површинските и подземните води што природно течат преку, покрај или низ нивното земјиште или да измествуваат постоен канал и бразда и да спречат поставување на цевки.

Сопствениците или корисниците на земјиште се должни да им допустат премин преку тоа земјиште на лицата кои вршат хидролошки мерења и работи, снимања, проектирање или обележување на земјиште, на лица кои работат на реконструкција или одржување на водостопански објекти и постројки или што управуваат со тие објекти и постројки.

III. МАТЕРИЈАЛНА ОСНОВА ЗА ВРШЕЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИТЕ ДЕЛНОСТИ

1. Фонд за водите

Член 122

За заштита од штетните дејства на водите, преземање на мерки за извршување на определени работи за заштита на водите од загадување, изработка на студии, планови, водостопански основи, биланси на водите, учество во одржување на основните објекти на хидромелиоративните системи, учество за изградба на водостопански објекти и постројки за наводнување и одводнување, обврските од меѓудржавните договори и конвенции и усовршување на кадри од областа на водостопанството, се формира Фонд за водите.

За извршување на работите од став 1 на овој член Фондот донесува Програма за унапредување на водо-

стопанството за наредната година, најдоцна до 31 декември во тековната година.

На Програмата за унапредување на водостопанството согласност дава Владата на Република Македонија.

Член 123

Фондот за водите (во натамошниот текст: Фондот) ги врши следниве работи:

1. Донесува програма за унапредување на водостопанството;
2. Утврдува критериуми и поблиски услови за насочување и доделување на средствата;
3. Донесува финансиски план и годишна сметка;
4. Ја следи реализацијата на Програмата за унапредување на водостопанството на користење на средствата;
5. Го усвојува годишниот извештај за работа на Фондот;
6. Донесува статут и други општи акти на Фондот и
7. Други работи утврдени со закон.

Член 124

Фондот има својство на правно лице.

Член 125

Органи на Фондот се управен одбор и директор.

Член 126

Управниот одбор на Фондот има деветмина членови кои ги именува Владата на Република Македонија, за време од четири години.

Управниот одбор на Фондот од своите редови избира претседател за време од четири години.

Управниот одбор на Фондот, најмалку еднаш годишно поднесува извештај за својата работа до Владата на Република Македонија.

Член 127

Управниот одбор на Фондот донесува:

- статут и други општи акти на Фондот;
- план и програма за работа на Фондот;
- финансиски план на Фондот;
- годишна сметка на Фондот;
- одлуки за користење на средствата;
- се грижи за остварување на Програмата за унапредување на водостопанството и
- одлуки и за други работи утврдени со закон и со статутот на Фондот.

Член 128

Со Фондот раководи директор.

Директорот на Фондот го именува и разрешува Владата на Република Македонија, за време од четири години.

Директорот го претставува и го застапува Фондот.

Член 129

Надзор над законитоста и работата на Фондот врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Материјално-финансиските, стручните, административните и други работи утврдени со овој закон и статутот на Фондот за потребите на Фондот ги врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 130

Фондот има статут.

Согласност на статутот на Фондот дава Владата на Република Македонија.

2. Извори на средства на Фондот

Член 131

Извори на средства на Фондот се:

- надоместок за водите;
- надоместок за заштита на водите од загадување;
- надоместок за вадење на песок, чакал и камен;
- закупнината на државното земјиште дадено под закуп, што во катастарот на недвижности е заведено „под води“;
- средства од Буџетот на Република Македонија;
- кредити и
- други приходи.

Член 132

Надоместок за водите плаќаат:

- вработените во државните органи и јавните служби 0,20% од платата. Пресметувањето и уплатувањето го врши исплатувачот при исплата на платата;
- лица кои се занимаваат со слободни занимања (лекари, стоматолози, адвокати, новинари, нотари, патентни инженери, слободни уметници, сметководители, ревизори, стечајни управници и други лица кои самостојно вршат дејност), 0,20% од основицата на која плаќаат персонален данок од доход. Пресметувањето и уплатувањето го врши Управата за јавни приходи;
- правните лица кои произведуваат електрична енергија плаќаат надоместок за употребена или искористена вода за секој произведен киловат час и тоа:
- хидроелектричните центри 1,0% од производната цена;
- термоелектричните центри 0,5% од производната цена;
- пресметувањето и уплатувањето на надоместокот за употребена или искористена вода од правните лица од алинеја 3 на овој член го вршат производствените претпријатија секој 25-ти во месецот за изминатиот месец согласно со образец пропишан од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство;

– правните лица од областа на индустријата, освен термоелектричните центри, за секој употребен или искористен метар кубен вода плаќаат по 1,0% од цената на водата што ја утврдило јавното комунално претпријатие, без разлика дали се водоснабдува од јавен или сопствен водоснабдителен систем. Пресметувањето, наплатувањето и уплатувањето за правните лица од областа на индустријата кои се водоснабдуваат од јавен водоснабдителен систем го врши месечно јавното комунално претпријатие, а за правните лица кои се водоснабдуваат од сопствен водоснабдителен систем го врши Јавното водостопанско претпријатие за сметка на Фондот за водите;

домаќинствата за секој употребен метар кубен вода плаќаат по 1,0% од утврдената цена. Пресметувањето, наплатувањето и уплатувањето го врши Јавното комунално претпријатие;

– имателите на рибниците плаќаат 3% по килограм од продажната цена на рибата. Пресметувањето, наплатувањето и уплатувањето го врши Јавното водостопанско претпријатие годишно и

– правните и физички лица кои се занимаваат со миене и сепарирање на песок, камен, чакал и друго плаќаат за употребената или искористената вода по 1,0% од продажната цена по 1м³ на сепариран песок, камен и чакал.

Член 133

Надоместок за заштита на водите од загадување, плаќаат правните и физички лица, ако во површинските и подземните води, директно или индиректно испуштаат непречистени отпадни води или води со про-

менливи својства и други отпадни материи, со што се влошува квалитетот на површинските и подземните води и условите за нивно користење.

Висината на надоместокот од став 1 на овој член се утврдува врз основа на „единица на штетност“.

Една единица на штетност одговара на загадување на еден еквивалент жител и изнесува 0,4% од просечната плата во Република Македонија.

Наплатата на надоместокот за заштита на водите од загадување ја врши јавното водостопанско претпријатие за сметка на фондот за водите.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство го пропишува начинот на пресметување на единицата на штетност за правни и физички лица од став 1 на овој член.

Член 134

Надоместок за вадење на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на водотеците, езерата, акумулациите, пороите и од други површини кои во катастарот се заведени „под води“ претпријатијата и други правни лица плаќаат во висина од 5% од утврдената цена од натоварениот материјал.

Цената на натоварениот материјал (песок, чакал и камен) ја утврдува јавното водостопанско претпријатие.

Член 135

Средствата од членовите 132, 133 и 134 се уплатуваат на сметка на Фондот за водите.

IV. ЈАВНО ВОДОСТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ

Член 136

За вршење на работите од член 17 на овој закон Владата на Република Македонија основа јавно водостопанско претпријатие.

Работите за обработка и испорака на вода за пиење, одведување и пречистување на отпадните води и одведување и испуштање на атмосферските води од населените места, како и работите за одржување и користење на водотеците во населените места ги вршат јавните комунални претпријатија или други правни лица.

Член 137

Јавното водостопанско претпријатие донесува статут.

На статутот на јавното водостопанско претпријатие согласност дава Владата на Република Македонија.

Член 138

Директорот на јавното водостопанско претпријатие го именува и разрешува Владата на Република Македонија за време од четири години.

Извори на средства на Јавното водостопанско претпријатие за вршење на водостопанската дејност

Член 139

Извори на средства на јавното водостопанско претпријатие се:

- од средствата од Фондот за водите;
- средства од наплата на вода за наводнување и одведување;
- средства од наплата на вода од хидросистемите наменети за комунални, индустриски и други потреби;
- приходот остварен од вадење на песок, чакал и камен;
- од кредити и
- од други приходи.

Член 140

Јавното водостопанско претпријатие средства за одржување и користење на хидросистемите, односно

хидромелиоративните системи за наводнување и одведување обезбедува од:

- дел од средствата на Фондот наменети за одржување на основните објекти и постројки за наводнување или одведување;
- средствата за наводнување на земјоделските површини;
- средствата за одведување на земјоделско, градежно и друго земјиште и заштита на стопански и други објекти;
- средствата за користење на вода за комунални, индустриски и други потреби и
- други извори.

Член 141

Цената за наводнување се состои од два дела и тоа:

- дел за обезбедено доведување на вода (стален дел)

- и
- дел за испорачана вода (променлив дел).

Делот од цената од алинеја 1 на овој член изнесува 10% од просечната цена за наводнување во хидромелиоративниот систем и служи за покривање на дел од трошоците кои не се зависни од испорачаните количества на вода, односно од обемот на наводнуваните површини.

Член 142

Цената за користење на вода наменета за комунални, индустриски и други потреби се утврдува на планираните, односно проектираните количества на вода со инвестиционо-техничката документација на хидросистемот.

Член 143

Основица за плаќање за обезбедено доведување на вода за наводнување е хектар површина.

Основица за плаќање за испорачана вода за наводнување е метар кубен вода, односно нормата за наводнување по хектар површина за вид на земјоделска култура определена со инвестиционо-техничката документација.

Основица за плаќање за вода наменета за комунални, индустриски и други потреби е метар кубен вода.

Основица за плаќање за одведување на земјоделско земјиште е хектар површина, односно метар квадратен за одведување на градежно и друго земјиште и заштита на стопански и други објекти опфатени со хидромелиоративниот систем за одведување.

Член 144

Висината на цената од членовите 141, 142 и 143 по хидросистеми ја формира Јавното водостопанско претпријатие врз основа на единствена методологија за формирање на цената.

На методологијата од став 1 на овој член согласност дава Владата на Република Македонија.

Член 145

Правните и физичките лица кои испуштаат употребена или искористена вода во објект на хидромелиоративен систем за одведување се должни да плаќаат надоместок по метар кубен испуштена вода.

Висината на надоместокот од став 1 на овој член се утврдува според методологијата од член 144 став 1 на овој закон.

Член 146

Јавното водостопанско претпријатие е должно на корисниците на вода да им испорачува количество на вода пријавено и предвидено со годишниот план за распределба на расположливите количества на вода по намени, корисници и време.

Јавното водостопанско претпријатие не е должно да им обезбеди вода на корисниците ако навреме не ги пријавиле потребите од вода за наводнување.

Член 147

На корисникот на вода ќе му биде прекинато испорачувањето на вода ако не платил за користење на водата, ако ги оштетил објектите или не ги извршил другите обврски утврдени со овој закон.

V. ЗДРУЖЕНИЈА НА ВОДОКОРИСНИЦИТЕ ЗА НАВОДНУВАЊЕ И ОДВОДНУВАЊЕ

Член 148

Водокорисниците-сопственици на земјоделско и друго земјиште можат да основаат здружение на водокорисниците за наводнување и одводнување (во натамошниот текст: здружение), за изградба на мали хидромелиоративни системи за наводнување и одводнување на земјиштето за дел од слив, во согласност со билансот на водите и плановите за развој на јавното водостопанско претпријатие по претходна согласност на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Со водостопанските објекти од став 1 на овој член управува здружението.

Член 149

Јавното водостопанско претпријатие може со договор делови од постојната детална мрежа на хидромелиоративниот систем за наводнување и одводнување и мали системи за наводнување да даде на управување на здружението.

Здружението, на делот што го добило на управување од став 1 на овој член, може по потреба да доградува, да врши реконструкција или подобрување што е во функција на системот.

Доградените и реконструирани системи од став 2 на овој член се во државна сопственост

Член 150

Барањата за потреби од вода здружението ги доставува до јавното водостопанско претпријатие, заради усогласување со годишниот план за распределба на водите.

Член 151

Здружението има својство на правно лице и е непрофитабилно.

VI. КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДИТЕ

Член 152

Водата во водотеците и езерата може да се даде на користење со концесија (одобрение) на определено време на домашно и странско правно и физичко лице на начин и услови определени со овој закон и со Законот за концесија.

Член 153

Водата како природно богатство се дава на користење со концесија за вршење на следниве дејности:

- производство на електрична енергија;
- за одгледување на риби во рибници и кафези;
- езерски сообраќај и
- туристички услуги.

Член 154

Водата може да се даде на користење со концесија на концесионерите ако:

- не ја загрозуваат јавната безбедност;
- не ги уништуваат – загрозуваат природните убавини;

– не вршат штетни дејствија врз квалитетот на водите;

– ја заштитиуваат и унапредуваат животната средина и природата;

– не го спречуваат истекот на големите води и не предизвикуваат штети – поплави на крајбрежното земјиште;

– не ги загрозуваат претходно стекнатите права на корисниците;

– не ги загрозуваат и уништуваат културно-историските споменици и не го загрозува приоритетот на користење на водите утврдени во член 11 на овој закон.

Член 155

За вршење на дејностите од член 153 на овој закон, водата се дава на концесија по пат на јавен конкурс.

Член 156

Времетраењето на концесијата се утврдува во договорот за давање на водата на користење.

Почеток на концесијата е денот на потпишувањето на договорот за концесија.

Член 157

Концесионерот за користење на водата плаќа надоместок.

Висината на надоместокот и начинот на плаќање за концесијата се определува со договорот за концесија.

VII. НАДЗОР

Член 158

Надзор над спроведувањето на овој закон и прописите донесени врз основа на него врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да запре од извршување општ акт на Фондот, ако не е во согласност со овој закон, или со Уставот, до донесување на одлука на Уставниот суд на Република Македонија.

Инспекцискиот надзор на спроведувањето на овој закон се врши преку водостопански инспектори.

Член 159

Во вршењето на работите од својот делокруг водостопанскиот инспектор има право да:

1. Врши контрола на сите водостопански објекти и постројки и други работи што можат да создадат квалитативни и квантитативни промени на режимот на водите;
2. Врши контрола на градењето на водостопанските објекти и постројки, употребата и начинот на одржувањето и користењето на тие објекти и постројки заради остварување увид во реализацијата на условите содржани во издадените водостопански согласности и дозволи;
3. Врши контрола и увид дали е обезбедена книга за водите, евиденција на водостопанските објекти и постројки, договорите, програмите и другите книги и документација на Јавното водостопанско претпријатие и другите правни лица кои вршат водостопански дејности;
4. Нареди отстранување на недостатоците што ќе ги утврди при вршењето на надзорот;
5. Нареди сопирање на градењето на објекти и постројки за кои е потребна водостопанска согласност, ако такви објекти се градат без водостопанска согласност или градбата се врши спротивно на издадената водостопанска согласност;
6. Забрани употреба, користење и испуштање на води, ако употребата, користењето и испуштањето се врши без водостопанска дозвола или спротивно на истата;

7. Ги запре привремено или трајно сите дејства спротивни на одредбите на овој закон, или општ акт и да нареди враќање во поранешната состојба;
8. Ги известува надлежниот водостопански и другите органи на управата за утврдените неправилности и да бара нивна интервенција;
9. Забрани вадење на песок, чакал и камен ако тоа се врши без дозвола или спротивно на дозволата;
10. Нареди на сопственикот или корисникот на земјиште изведување на работи на реконструкција или одржување на водостопански објекти и постројки ако постапува спротивно од член 121 на овој закон;
11. Врши увид во документацијата за техничко набљудување и на другите пропишани работи и мерки на браните;
12. Врши увид на изградбата на браните од член 103 на овој закон од аспект на режимот на водите, одржувањето и набљудувањето и врши контрола на режимот на полнењето и празнењето на акумулациите и
13. Презема и други работи и мерки за кои е овластен со закон.

На барање на водостопанскиот инспектор овластеното лице на Министерството за внатрешни работи е должно да учествува во извршувањето на работите од став 1 на овој член.

Член 160

За извршениот инспекциски преглед инспекторот составува записник во кој се внесува наодот за состојбата и предложените мерки.

Записникот од став 1 на овој член инспекторот му го предава на одговорното лице на правното лице кое управува со објектите и работите за кои е извршен инспекцискиот надзор.

Правното лице кое управува со објектите или работите е должно во рок од десет дена од предавањето на записникот од став 1 на овој член да го разгледа и за преземените мерки да го известува водостопанскиот инспектор.

Извршувањето на мерките или дејствата што произлегуваат од записникот од став 1 на овој член, инспекторот ги наредува со решение во кое се определува и рок за извршување на тие мерки, ако не е поставено по забелешките утврдени во записникот.

Во случаите кога постои непосредна опасност по животот на луѓето или причинување на значителни материјални штети, водостопанскиот инспектор може усно да нареди отстранување на непосредната опасност.

Водостопанскиот инспектор, во рок од три дена од денот на усната наредба, ќе издаде и писмено решение.

Член 161

Работите на водостопански инспектор ги врши дипломиран градежен инженер – хидро насока со најмалку три години работно искуство во струката.

Член 162

При вршењето на надзорот, водостопанскиот инспектор мора да има легитимација со која се утврдува неговото службено својство и тој е должен да ја покаже ако тоа се бара од него.

Легитимацијата од став 1 на овој член ја издава министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе донесе поблизок пропис за образецот и начинот на издавањето на легитимацијата.

Член 163

За отстранување на утврдените неправилности, водостопанскиот инспектор донесува решение.

Против решението од став 1 на овој член, може да се изјави жалба до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Изјавената жалба од став 2 на овој член не го одлага извршувањето на решението.

Водостопанскиот инспектор може да го одложи извршувањето на мерките и работите утврдени со решението против кое е поднесена жалба, по образложен предлог на жалителот, ако тоа не е спротивно на општиот интерес и нема да предизвика штета која тешко може да се надомести.

Член 164

Правните и физичките лица се должни да им овозможат на водостопанските инспектори вршење на надзор над работите во областа на водостопанството и во документацијата и да им ги даваат бараните податоци, објаснувања и известувања кои се од интерес за правилно вршење на надзорот.

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 165

Тој што без водостопанска дозвола врши полнење на акумулацијата или користи вода од акумулацијата и со тоа предизвика опасност по животот на луѓето или на имотот во поголеми размери ќе се казни за кривично дело со затвор од една до пет години.

Член 166

Со парична казна од 150.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правно лице ако:

1. Гради, реконструира или доградува водостопански објекти, други објекти и постројки кои имаат влијание врз режимот на водите, како и за вршење на работите што можат привремено, повремено или трајно да создаваат промени на воспоставениот режим на водите, без да прибави водостопанска согласност, или спротивно на условите од издадената водостопанска согласност (член 27);

2. Пушти во употреба водостопански и други објекти и постројки кои имаат влијание врз режимот на водите без водостопанска дозвола или спротивно на условите од издадената водостопанска дозвола (член 35);

3. Употребува или користи вода по престанување на важноста на водостопанската дозвола (член 40);

4. Ги користи водите спротивно од член 48 на овој закон;

5. Не учествува во одбраната од поплави кога е тоа предвидено со планот за одбрана од поплави (член 59 став 5);

6. Акумулациите и заштитните насипи ги користи спротивно од член 62 на овој закон;

7. Врши дејства спротивно на забраната од член 67 на овој закон;

8. Врши дејствија спротивно на забраната од член 68 на овој закон;

9. Не ги спроведува заштитните мерки и работи за уредување на ерозивното подрачје и подрачјето загрозувано од ерозија (член 75);

10. Без дозвола вади песок, чакал и камен (член 79 став 2);

11. Не изгради објекти и постројки за пречистување на загадените отпадни води (член 87);

12. Не ја изврши наредената мерка од член 88 став 1 на овој закон;

13. Врши дејствие спротивно на забраните од член 89 на овој закон;

14. Не вгради уреди за мерење, не ги мери и регистрира количествата и квалитетот на отпадните води и

показателите не ги достави до Републичкиот хидрометеоролошки завод (член 94 став 1);

15. Не вршат редовно следење на квалитативната и квантитативната состојба на ефлуентот пред испуштање во реципиентот и не водат редовна евиденција и доставување на податоците до Републичкиот хидрометеоролошки завод (член 95 став 1);

16. Редовно не ги одржува објектите и постројките или не ги отстранува настанатите дефекти во текот на експлоатацијата (член 98);

17. Не вгради уреди за мерење на искористената или употребената вода и не води постојана и уредна евиденција (член 101);

18. Не врши редовно следење на наносот во акумулациите и не презема мерки за негово спречување (член 106 став 1);

19. Пред првото полнење на акумулацијата не ги изврши задолженијата од член 106 став 2 на овој закон;

20. Не го усогласи режимот на полнењето и празнењето на акумулациите со стопанските потреби, со потребите на одбраната и не обезбеди гарантиран минимален протек (член 107);

21. Не воспостави и не организира техничко набљудување според член 108 на овој закон;

22. Не изработи елаборат за анализа и оценка на стабилноста и функционалноста на браните со придружните објекти и стабилноста на теренот околу браните и акумулациите (член 110 став 1);

23. Не организира и не обезбеди известување и тревожење или не се поврзи со системот за известување и тревожење (член 111);

24. Не постапи по задолженијата од член 112 на овој закон и

25. Не постапи по задолжението од член 113 на овој закон.

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице на правното лице со парична казна од 30.000 до 50.000 денари.

За прекршокот од став 1 на овој член точка 10, покрај паричната казна може да се изрече и мерка на безбедност одземање на предмети.

Член 167

Со парична казна од 50.000 до 150.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице ако:

1. Не постапи според ставови 2 и 3 на член 33 од овој закон;

2. Не ги извести корисниците на вода (член 42 став 3);

3. Не достави податоци за потрошувачката и количеството на испуштените води до јавното водостопанско претпријатие (член 45);

4. Не устрои и не води евиденција на водостопанските објекти (член 47 став 1 и 2);

5. Не дало предлог за определување на заштитните зони на извориштето (член 53 ставови 2 и 3);

6. Со своето однесување, со неправилна обработка и друго дејствие создава ерозија (член 78);

7. Не се придржува на плановите за наводнување и самоволно пушта вода (член 120);

8. Постапуваат спротивно на член 121 на овој закон и

9. На водостопанскиот инспектор не му овозможува вршење на надзор (член 164).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице на правното лице со парична казна од 10.000 до 30.000 денари.

Член 168

Съ парична казна од 10.000 до 50.000 денари ќе се казни физичко лице за прекршок ако изврши некое од дејствијата од членовите 166 и 167 на овој закон.

За прекршок од член 166 став 1 точка 10, покрај паричната казна на физичкото лице може да се изрече и мерка на безбедност одземање на предмети.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 169

Водостопанската основа на Република Македонија ќе се донесе најдоцна во рок од пет години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До донесувањето на Водостопанската основа од став 1 на овој член ќе се применува постојната Водостопанска основа на Република Македонија чиј составен дел се: студиите и другата документација во врска со интегралниот развој на сливот на реката Вардар и пловниот пат Дунав – Егејско Море, како и катастарот на природните извори, катастарот на бунарите и пумпите и елаборатот за подземните води и водостопанските основи донесени од градот Скопје и општините.

Член 170

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, постојните водостопански претпријатија, други правни лица и деловите од претпријатијата што вршат водостопанска дејност не можат да вршат вработување на нови работници, отуѓување на основни средства, на средства од републичката и од општинските самоуправни интересни заедници за водостопанство и друг имот и да се задолжуваат со кредитни и обврски по други основи.

Член 171

Недвижниот и подвижниот имот со кој располагаат правните лица од член 170 на овој закон, со денот на влегувањето во сила на овој закон станува државна сопственост.

Владата на Република Македонија при основање на јавно водостопанско претпријатие за стопанисување со водите од член 136 на овој закон, со актот за основање може да определи одделни делови од постојните водостопански претпријатија, други правни лица и деловите од претпријатијата што ја вршат водостопанската дејност, кои не се во функција со дејноста на стопанисувањето со водите, а кои не се во склоп и не ја нарушуваат целината на објектот (системот) да можат да се издвојат и конституираат во посебни правни субјекти и да се трансформираат согласно со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Со актот за издвојување, односно основање на јавно водостопанско претпријатие од став 2 на овој член, се уредуваат и прашањата поврзани со делбениот биланс, правата и обврските кои произлегуваат од заедничкото работење и прашањата кои се однесуваат на бројот и статусот на вработените.

Член 172

Постојните водостопански претпријатија, другите правни лица и деловите од претпријатијата што вршат водостопанска дејност продолжуваат со работа до основањето на јавното водостопанско претпријатие.

Член 173

Владата на Република Македонија донесува акт за основање на Јавното водостопанско претпријатие во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Владата на Република Македонија Фондот за води ќе го конституира во рок од четири месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Со денот на конституирањето на Фондот за водите се укинуваат жиро сметките на Републичката и на општинските самоуправни интересни заедници за водостопанство.

Салдата на средствата од Републичката и од општинските самоуправни интересни заедници за водостопанство се пренесуваат на жиро сметката на Фондот за водите.

Член 174

Предметите во управна постапка што се започнати, а не се завршени до влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат според прописите што важеле до влегувањето во сила на овој закон.

За издадените водостопански согласности и водостопански дозволи за користење на вода до влегувањето во сила на овој закон, правните лица се должни во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон да поднесат барање заради усогласување со членовите од 152 до 157 на овој закон.

Член 175

Поблиските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од една година од денот на неговото влегување во сила.

Член 176

До донесувањето на прописите од член 175 на овој закон, ќе се применуваат прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 177

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за водите („Службен весник на СРМ“ број 6/81, 31/87, 51/88, 20/90, 23/90, 24/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 83/92), Законот за основите на режимот на водите од интерес за две или повеќе републики, односно автономни покраини и за меѓудржавните води („Службен лист на СФРЈ“ број 2/74, 24/76).

Член 178

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

78.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Извршувањето на казната затвор му се замени со условна осуда за време од 1 година на осуденото лице:

1. Бернارد Зденко Ферик, од Скопје во траење од 5 месеци.

II

Извршувањето на казната затвор му се заменува со условна осуда за време од 2 години на осуденото лице:

1. Костадин Никола Поцевски од Скопје, во траење од 3 месеци.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-43
26 јануари 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

79.

Врз основа на член 29 од Законот за платите и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката („Службен весник на Република Македонија“ број 36/90, 44/90, 38/91 и 23/97) и врз основа на дел II точка 6 став 3 алинеја 3 од Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 6/95 и 69/96), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 1997 година, донесе

ОДЛУКА ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ НА ПРАТЕНИЦИТЕ ЗА ПРИСУСТВО НА СЕДНИЦИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА РАБОТНИТЕ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО

1. На пратениците во Собранието на Република Македонија од Скопје и на пратениците кои користат службен стан во Скопје им се определува надоместок на трошоците за присуство на седниците на Собранието на Република Македонија и на работните тела на Собранието во висина на дневницата за службено патување во земјата.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-98/1
12 јануари 1997 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Алал Цафероски, с.р.

80.

Врз основа на член 27 точка 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, број 8/92 и 30/95), министерот за одбрана донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ВОЕНИ СТАРЕШИНИ

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите за произведување на воени старешини во Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армија).

II. ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ВОЕНИ СТАРЕШИНИ ВО ПОСТОЈАНИОТ СОСТАВ НА АРМИЈАТА

Член 2

Воените старешини од постојаниот состав на Армијата се произведуваат во следните чинови:

За подофицери:

1) војник по договор и кандидат за подофицер избран по пат на оглас кој со успех го завршил стручното оспособување и усовршување за подофицер – во чин водник и

2) работник во Министерството за одбрана и граѓанско лице на служба во Армијата со завршено средно образование, кој е резервен воен старешина подофицер, доколку се распоредува на должност утврдена со општиот акт за организација и формација на Армијата или на работно место за кое со Правилникот за систематизација на работите и задачите на Министерството за одбрана е утврдено работите и задачите да ги извршува воен старешина – подофицер, се произведува во чинот кој го има како подофицер во резервниот состав на Армијата, односно најмногу за еден повисок чин.

За офицери:

1) питомец кој ја завршил Воената академија и се стекнал со стручен назив офицер од соодветен род – во чин потпоручник;

2) воен старешина подофицер на служба во Армијата кој во текот на службата завршил високо образование, VIII степен, доколку се распоредува на должност утврдена со општиот акт за организација и формација на Армијата или на работно место за кое со Правилникот за систематизација на работите и задачите на Министерството за одбрана е утврдено работите и задачите да ги извршува воен старешина офицер – во чин потпоручник;

3) лице кое по завршувањето на стручното оспособување и усовршување за службите на копнената војска на Армијата се стекнало со стручен назив офицер од соодветната служба – во чин поручник и

4) работник во Министерството за одбрана и граѓанско лице на служба во Армијата со завршено високо образование, VIII степен, кој е резервен воен старешина офицер, доколку се распоредува на должност утврдена со општиот акт за организација и формација на Армијата или на работно место за кое со Правилникот за систематизација на работите и задачите на Министерството за одбрана е утврдено работите и задачите да ги извршува воен старешина офицер, се произведува во чинот кој го има како офицер во резервниот состав на Армијата, односно најмногу за еден повисок чин.

III. ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ВОЕНИ СТАРЕШИНИ ВО РЕЗЕРВНИОТ СОСТАВ НА АРМИЈАТА

Член 3

Воените старешини од резервниот состав на Армијата се произведуваат во следните чинови:

За подофицери:

1) војник кој го завршил со успех стручното оспособување и усовршување за офицери во резервниот состав на Армијата – во чин водник и

2) воен обврзник кој во резервниот состав на Армијата има чин помлад водник, а на вежбите и обуката во резервниот состав на Армијата покажува одлични резултати – во чин водник.

За офицери:

1) лице кое завршило Воена академија, а не стекнало својство на активен воен старешина и ја регулирало воената обврска – во чин потпоручник и

2) војник по завршувањето на стручното оспособување и усовршување за офицери во резервниот состав на Армијата – во чин потпоручник.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за произведување на воени старешини („Службен весник на Република Македонија“, број 65/92).

Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 14-128/1

10 јануари 1998 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р Лазар Китановски, с.р.

81.

Врз основа на член 10 став 1 точка е од Законот за вршење на нотарските работи („Службен весник на РМ“ број 59/96), министерот за правда донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА ОПРЕМА И ПРОСТОРИ ПОТРЕБНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НОТАРСКАТА СЛУЖБА

Член 1

Во Правилникот за утврдување на критериуми за опрема и просторни потребни за вршење на нотарската служба („Службен весник на РМ“ број 52/97), во член 9 ставот 1 се менува и гласи:

„Лицето кое учествувало на конкурс за именување на нотар и е именувано за нотар треба во рок од 30 дена од кога е известно дека е именувано за нотар, да обезбеди простории пропишани според овој правилник и во истиот рок да побара да бидат прегледани просториите за вршење на нотарската дејност“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 09-155/1
20 јануари 1998 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Горѓи Спасов, с.р.

82.

Врз основа на член 242 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“, бр. 3/97), министерот за здравство во согласност со министерот за правда, донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА КУЌНИОТ РЕД ВО ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА ЗА ЛИЦАТА СПРЕМА КОИ СЕ ИЗВРШУВА МЕРКАТА НА БЕЗБЕДНОСТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПСИХИЈАТРИСКО ЛЕКУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се уредува куќниот ред во здравствената установа во однос на лицата спрема кои се извршува мерката на безбедност задолжително психијатриско лекување и чување (во натамошниот текст мерке на безбедност).

Член 2

Здравствената установа врши прием на лицето кое е упатено на извршување на мерката на безбедност врз основа на судска одлука со која е изречена мерката на безбедност и со која е определена како здравствена установа во која ќе се извршува мерката.

Приемот на лицето од став 1 на овој член во здравствената установа се врши на начин и постапка како и за другите лица кои се упатуваат на лекување во овој вид на здравствени установи во присуство на здравствениот работник кој го спроведува лицето односно во присуство на претставник на Министерството за внатрешни работи, кој од причини на безбедност, го спровел лицето, односно во присуство на приправник на службата за обезбедување во установата во која се наоѓало лицето во притвор.

Член 3

Здравствената установа обезбедува еднакви услови за сместување и третман и применува исти дијагностички и терапевтски постапки спрема лицето кое е

упатено на извршување на мерката на безбедност, како и на останатите лица кои се наоѓаат на лекување.

Член 4

Здравствената установа го утврдува распоредот на дневните активности на лицата спрема кои се извршува мерката на безбедност.

Член 5

Ако лицето спрема кое се извршува мерката на безбедност, според распоредот на дневните активности и медицинскиот третман, треба да оди на терапевски активности надвор од одделението за извршување на мерката, а во рамките на установата, упатувањето и третманот се вршат под контрола и во придружба на медицинско лице.

Член 6

На лицето спрема кое се извршува мерката на безбедност може да му се одобри посета на членови на неговото семејство.

Посетите од став 1 на овој член ги одобрува овластено лице во здравствената установа.

Здравствената установа ги евидентира посетителите од став 1 на овој член во посебна книга за таа намена.

Член 7

Здравствената установа презема безбедносни мерки во однос на спроведувањето на посетите на лицата спрема кои се извршува мерката на безбедност.

Пред отпочнување на посетата овластено лице во здравствената установа врши проверка (претрес) на посетителите со цел да не се внесува оружје, алкохол, дрога и други психотропни сустанции.

Член 8

Ако здравствената состојба на лицето спрема кое се извршува мерката на безбедност тоа го дозволува на лицето може да му се одобри користење викенд или продолжен викенд во неговото семејство, ако за тоа има согласност од судот.

Предлогот за одобрување на викенди до судот го упатува терапевскиот тим на установата.

Ако на лицето од став 1 на овој член му се одобри користење на викенд лицето ја напушта здравствената установа во присуство на член на неговото семејство, кој со писмена изјава ја презема обврската за чување на лицето додека е надвор од установата.

Член 9

Во случај на потреба од друг вид на престој надвор од здравствената установа (покана од суд или друг надлежен орган) лицето спрема кое се извршува мерката на безбедност ја напушта здравствената установа во присуство на приправник на службата за обезбедување или претставник на Министерството за внатрешни работи.

Член 10

Ако дојде до поголемо нарушување на кукниот ред во здравствената установа од страна на лицата спрема кои се спроведува мерката на безбедност, а со тоа се загрозува безбедноста на другите лица и нормалната работа во установата, здравствената установа може да побара помош од припадниците на Министерството за внатрешни работи.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Министер за правда, Министер за здравство,
д-р Ѓорѓи Спасов, с.р. д-р Петар М. Илиевски, с.р.

83.

Врз основа на член 21 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на РМ“ бр. 10/97, и 54/97), министерот за финансии донесува

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ, ТЕХНОЛОШКИТЕ И ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА И СТРУЧНАТА ОСПОСОБЕНОСТ НА ЛИЦАТА АНГАЖИРАНИ ВО ИЗВЕДУВАЊЕТО НА ИГРИ НА СРЕЌА

Член 1

Во Правилникот за техничките, технолошките и просторните услови за приредување на игри на среќа и стручната оспособеност на лицата ангажирани во изведувањето на игри на среќа („Службен весник на РМ“ бр.19/97), во насловот, третиот ред по зборовите „игри на среќа“ се додаваат зборовите, „и забавни игри“.

Член 2

Во член 1 во третиот ред по зборовите „игри на среќа“ се додаваат зборовите „и забавните игри“

Член 3

Во член 6 по ставот 1 се додава нов став кој гласи:
„Делот во кој што се даваат угостителски услуги треба да ги исполнува пропишаните услови согласно Правилникот за минимално техничките услови за вршење на угостителска и туристичка дејност и условите за категоризацијата на објектите на туристичката понуда“.

Ставот 2 станува став 3.

Член 4

Во член 13 став 1 и член 18 зборот „или“ се заменува со записка, а по зборот „четири“ се додаваат зборовите „или три“.

Член 5

Во член 16 по ставот 1 се додава нов став кој гласи:
„Делот во кој се даваат угостителските услуги треба да ги исполнува пропишаните услови согласно Правилникот за минимално техничките услови за вршење на угостителска и туристичка дејност и условите за категоризација на објектите на туристичката понуда“.

Ставот 2 станува став 3.

Член 6

Во член 22 по зборот „посетители“ се додаваат зборовите „и санитарни простории“.

По ставот 1 се додава нов став, 2, кој гласи:
„Во однос на санитарните простории, бројот на ВЦ-њата писоарите, мијалниците и други услови за овие простории се применуваат одредбите од Правилникот за минимално-техничките услови за вршење на угостителска и туристичка дејност и условите за категоризација на објектите на туристичката понуда.“

Член 7

По член 28 се додаваат четири нови члена, 28а, 28б, 28в, и 28г кои гласат:

Член 28-а

На влезот во просторијата во која се приредуваат „забавните игри“ треба да биде видно истакнат и ноќе осветлен називот на забавниот клуб.

Член 28-б

Просторијата во која се сместени апаратите за забавни игри треба да има уред за загревање од 18,5⁰С степен и да е обезбедено проветрување.

Висината на просторијата од став 1 треба да изнесува најмалку 2,4м.

Член 28-в

Во забавниот клуб треба да има и санитарни простории, при што во однос на бројот на ВЦ-ињата писоари и мијалниците и другите услови за овие простории се применуваат одредбите од Правилникот за минимално-техничките услови за вршење на угостителска и туристичка дејност и условите за категоризација на објектите на туристичка понуда.

Член 28-г

Апаратите за забавни игри во забавниот клуб освен за билјард масите треба да бидат поставени така што ќе се обезбеди простор од најмалку 0,7 м пред апаратот наменет за играчот и простор за минување, меѓу два реда апарати исто од 1м.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.10-11747/3

13 јануари 1998 година
СкопјеМинистер за финансии,
д-р Таки Фити, с.р.

84.

Врз основа на член 19 став 1 од Законот за ловството („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 20/96, 26/96 и 34/97), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИДОТ НА ШТЕТНИОТ ДИВЕЧ И ВИСИНАТА НА ПАРИЧНАТА НАГРАДА**

1. Во Решението за утврдување на видот на штетниот дивеч и висината на паричната награда („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/97 и 53/97) во точка 2 алинеите 3 и 4 се бришат.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-312/1

19 јануари 1998 година
СкопјеМинистер
за земјоделство, шумарство и
водостопанство,
м-р Киро Докузовски, с.р.

85.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 15 јануари 1998 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува член 4 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Тетово, донесен на 20.03.1997 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија со решение У.бр. 109/97 од 8 октомври 1997 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 4 став 1 од деловникот означен во точката 1 од ова решение затоа што со него јазикот на националноста се воведува како службен јазик во работата на Советот, а не како јазик што е во службена употреба, поради што се постави прашањето за неговата согласност со член 7

од Уставот и член 89 од Законот за локалната самоуправа.

4. На седницата Судот утврди дека во оспорениот член 4 став 1 од Деловникот на Советот на Општина Тетово е предвидено дека во работата на Советот службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и албанскиот јазик и неговото писмо.

5. Според член 7 став 1 од Уставот, во Република Македонија службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Во ставовите 2 и 3 на овој член е пропишано дека во единиците на локалната самоуправа во кои како мнозинство живеат припадници на националностите, во службена употреба покрај македонскиот јазик и кирилското писмо се и јазикот и писмото на националностите на начин утврден со закон, а во оние единици во кои националностите живеат во значителен број, под услови и на начин утврдени со закон.

Во член 89 од Законот за локалната самоуправа, како една од одредбите во главата што ја регулира службената употреба на јазиците на националностите, е предвидено дека на седниците на советот и другите органи на единиците на локалната самоуправа со националност во мнозинство или во значителен број, покрај македонскиот јазик и неговото кирилско писмо во службена употреба се и јазикот и писмото на тоа или тие националности; дека статутот, одлуките и другите акти на органите се пишуваат и објавуваат на македонски јазик и на јазикот на националноста, а дека во јавните служби, јавните установи и јавните претпријатија што ги основа единиците на локалната самоуправа во која во мнозинство живеат граѓани припадници на националност во службена употреба, покрај македонскиот јазик и писмо, се и јазикот и писмото на таа националност.

6. Од означените уставни и законски одредби произлегува дека во Република Македонија според Уставот постои само еден службен јазик и дека таа уставна норма мора да биде остварена во секој случај и на секое ниво на службеното општење во државата. Можноста јазиците на националностите да бидат во службена употреба во единиците на локалната самоуправа ниту значи нивно изедначување со македонскиот јазик како јазици во службената употреба, ниту значи фактичка еднаквост и во единиците на локалната самоуправа каде што службено се употребуваат. Службената употреба на јазиците на националностите прецизно се врзува за точно определени ситуации, во точно определени органи, за точно определени дејствија утврдени со закон, а не како генерален принцип што важи за службената комуникација во единиците на локалната самоуправа. Оттука произлегува дека со воведувањето во службена употреба јазикот на националноста не станува службен јазик со општо задолжително значење како што е македонскиот, туку останува јазик што службено се употребува во обем и на начин утврден со закон и дека начинот на неговата употреба не може да се уредува со подзаконски пропис.

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека оспорената одредба апсолутно го изедначува рангот на македонскиот јазик и јазикот на националноста како службен јазик, што не е само изедначување во терминологијата, туку суштинско отстапување од дистинкцијата што Уставот и Законот за локалната самоуправа ја прават помеѓу службениот јазик во Република Македонија и јазиците во службена употреба и дека тоа имплицира апсолутна еднаквост на јазиците, а со тоа и нивна самостојност или алтернативност во сферата во службената употреба, што директно ја засега уставната норма за универзалната задолжителност на службениот јазик во Република Македонија.

Исто така, а поради изнесеното, Судот оцени дека оспорената одредба од Деловникот не може да се наб-

лудува како техничка норма која го операционализира начинот на службената употреба на јазиците (на пр. како се одвиваат говорите и преведувањето, во каков облик се дистрибуираат материјалите итн.), туку норма што воспоставува статус на јазиците и начин на нивна употреба, што може да се уредува само со закон, а не и со подзаконски пропис, поради што тоа не е во согласност со Уставот и законот од овој аспект.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Пројевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Чунов.

У. бр. 109/97
15 јануари 1998 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

86.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 24 декември 1997 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува член 27 став 1 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97) во делот: „има најмалку VI степен стручна подготовка“.

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по иницијатива на Стевче Аврамовски од Скопје со решение У.бр. 183/97 од 5 ноември 1997 година поведе постапка за оценување уставноста на член 27 став 1 од законот означен во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано се постави прашањето за нејзината согласност со членовите 9 и 55 од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според член 27 став 1 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, агенција за посредување за вработување во земјата со наплата, може да основа лице кое е државјанин на Република Македонија, има најмалку VI степен стручна подготовка и располага со погодни работни простории во согласност со закон.

5. Согласно член 9 од Уставот, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Согласно член 55 од Уставот се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото, кои можат да се ограничат со закон единствено заради одбраната на Републиката, зачувувањето на природата, животната средина или здравјето на луѓето.

Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност ги уредува прашањата за размена на трудот, правата и обврските на работодавците, невработените лица и државата во врска со вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност како и други прашања од значење за вработувањето.

Законот определил дека стручните, организационите, административните и други работи што се однесуваат на вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност ги врши Заводот за вработување на Република Македонија чија дејност е од јавен интерес. Понатаму, Законот предвидел можност, работодавецот потребата од работник да може да ја задоволи и преку агенција за посредување при вработување со наплата од работодавецот во согласност со договор склучен меѓу работодавецот и агенцијата.

При тоа законодавецот определил три услови под кои може да се основа агенција и тоа: лицето да е државјанин на Република Македонија, да има најмалку VI степен стручна подготовка и да располага со погодни работни простории во согласност со закон.

Токму одредбата од Законот според која за основачот се предвидува услов да има најмалку VI степен стручна подготовка, Судот оцени дека ја ограничува слободата на претприемништвото на основачот, кој во конкретниот случај е претприемач, надвор од можностите за ограничување на слободата на пазарот и претприемништвото утврдени со Уставот. Имено, основач на агенција за посредување при вработување може да биде секој граѓанин со било какво образование кој ќе има обврска да вработи во агенцијата лица со соодветна стручна подготовка. Во таа смисла се и одредбите од законот според кои одобрение за вршење на посредување за вработување со наплата дава министерот надлежен за работите на трудот. Ова одобрение може да биде одземено ако се утврди дека посредувањето се врши спротивно на одредбите на законот, а увидот во работењето на агенциите го врши Министерството надлежно за работите на трудот.

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Пројевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Чунов.

У.бр. 183/97
24 декември 1997 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

87.

Уставниот суд на Република Македонија врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92) на седницата одржана на 14 јануари 1998 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за стопанисување со пасишта во општина Самоков од страна на ПТЗ „Напредок“ Самоков донесена од Советот на општина Самоков на 20 февруари 1997 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод поднесена иницијатива на Владата на Република Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со член 56 од Уставот, со Законот за заштита и користење на земјоделско земјиште, Законот за трансформација на претпријатијата и задру-

гите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште и Законот за локалната самоуправа.

4. На седницата Судот утврди дека во член 1 од оспорената одлука е предвидено дека стопанисувањето со пасиштата во општина Самоков се отстапува на ПТЗ „Напредок“ од Самоков.

Во член 2 е предвидено дека по основ на стопанисување со пасиштата висината на надоместокот за општината Самоков ќе изнесува 50% од остварениот приход на ПТЗ „Напредок“.

Во член 3 е предвидено дека одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Самоков“.

5. Според член 56 став 1 од Уставот сите природни богатства на Републиката, растителниот и животинскиот свет, добрата во општа употреба како и предметите и објектите од особено културно и историско значење определени со закон се добра од општ интерес за Републиката и уживаат посебна заштита. Според ставот 3 од овој член на Уставот, со закон се уредуваат начинот и условите под кои определени добра од општ интерес за Републиката можат да се отстапат на користење.

Според член 3 точка 1 алинеја б) од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/93 и 48/93) трансформацијата според овој закон не се врши на претпријатија и друштва правни лица кои стопанисуваат со водите, шумите, земјиштето и другите јавни добра со станите и деловниот простор.

Според член 6 став 1 од истиот закон пред утврдување на вредноста на претпријатието се изземаат градежното и земјоделското земјиште кои со денот на влегувањето во сила на овој закон се во сопственост на Република Македонија.

Претпријатието од став 1 на овој член продолжува со користење и управување со градежното односно земјоделското земјиште ако го користи или за него се грижи како добар стопан, до донесување на правосилно решение за денационализација, односно до доделување на право на користење во согласност со закон.

Во согласност со член 115ст.1од Уставот, во единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење во областите утврдени со Уставот и со закон. Според ставот 2 на овој член, општината е самостојна во вршењето на надлежноста утврдена со Уставот и закон, а надзорот врз законитоста на нејзината работа го врши Републиката, а според ставот 3 од овој член на Уставот, Републиката со закон може да довери вршење на определени работи на општината.

Според член 17 став 1 точка 27 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/95 и 60/95), единиците на локалната самоуправа самостојно вршат одделни овластувања врз добрата од општа употреба и врз природните богатства на своето подрачје во согласност со закон.

Според член 29 став 1 точка 5 од наведениот закон советот на единицата на локалната самоуправа врши одделни овластувања во согласност со закон врз добрата во општа употреба и врз природните богатства на своето подрачје кога вршењето и е доверено со закон.

Според член 1 од Законот за заштита и користење на земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/86, 51/88, 15/90, 28/91, 36/91, 83/92 и 62/93) земјоделското земјиште како добро од општ интерес ужива посебна заштита и се користи во согласност со општите услови и со другите општи интереси предвидени со овој закон, со кои се обезбедува негово рационално користење.

Во член 2 од законот е предвидено дека под земјоделско земјиште се подразбира ниви, градини, овош-

тарници, лозја, ливади, пасишта, трстици, како и неплодно земјиште што може да се оспособи за земјоделско производство.

Со Законот за заштита и унапредување на животната средина и природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/96) се уредуваат правата и должностите на Република Македонија, правните и физичките лица во обезбедувањето услови за заштита и унапредување на животната средина и природата, заради остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина. Според член 5 од овој Закон, поблиските услови за заштита и унапредување на животната средина и природата и здравјето на луѓето се пропишуваат со закон. Сите природни богатства, објекти и делови на природата за кои со научни и стручни истражувања е утврдено дека имаат особено значајни природни вредности, уживаат посебна заштита, во согласност со условите, начинот и постапката пропишани со овој закон, другите закони и меѓународни конвенции и договори. Ингеренциите во заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, со одредбите на овој закон, е во надлежност на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина, Заводот за заштита и унапредување на животната средина и природата, Владата на Република Македонија и другите субјекти утврдени во Законот. Посебни овластувања за единиците на локалната самоуправа, во смисла на уредување на прашањата со оспорените одлуки, овој закон не содржи.

Тргувајќи од анализата на наведените услови и законски одредби јасно произлегува дека шумите и пасиштата, се добра од општ интерес за Републиката, дека начинот и условите на нивното користење се уредува со закон, дека општината може да врши одделни овластувања врз добрата од општа употреба и врз природните богатства на своето подрачје во согласност со закон.

Според член 5 од Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/96) трансформацијата според овој закон не се врши на земјоделско земјиште во сопственост на Република Македонија.

Според член 17 од наведениот закон претпријатијата односно земјоделските задруги кои се трансформирале и продолжиле да стопанисуваат со земјоделско земјиште во државна сопственост се должни да склучат договор за долгорочен закуп за користење на земјоделско земјиште во согласност со закон. Во член 18 пак, е предвидено дека до донесување на закон со кој ќе се уреди давањето на земјоделското земјиште под закуп, договорот од член 17 го склучува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 30 дена од денот на уписот на претпријатијата, односно земјоделската задруга во судскиот регистар.

Договорот содржи земјоделско земјиште што се дава под закуп, надоместок што се плаќа за користење на тоа земјиште времетраењето на договорот кој не може да биде покус од пет години. За првите пет години трансформирани претпријатија односно земјоделски задруги не плаќаат закупнина.

Од наведените законски одредби произлегува дека земјоделските задруги кои се трансформираат и продолжуваат да стопанисуваат со земјоделско земјиште во државна сопственост се должни да склучат договор за долгорочен закуп за користење на земјоделското земјиште, кој договор го склучува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

При тоа од наведените одредби не произлегува можност единицата на локалната самоуправа да го дава земјоделското земјиште на стопанисување на земјоделската задруга и да утврди надоместок.

Со оглед на тоа што со оспорената одлука Советот на општината ѝ го отстапил стопанисувањето со пасиштата на ПТЗ „Напредок“ со одреден надоместок, Судот оцени дека единицата на локалната самоуправа не можело да располага со земјоделско земјиште, а со тоа и со пасишта ако тоа земјиште е на Републиката.

Врз основа на изнесеното, се одлучи како во точката 1 од оваа одлука

5. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр 184/97
19 ноември 1997 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

88.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 14 јануари 1998 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 21 од Правилникот за времето и начинот на упатување на регрутите на отслужување на воениот рок, одлагањето и прекиниот на служењето на воениот рок и отпуштањето на војниците од постојаниот состав на Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр 34/92 и 16/96)

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Стамен Филипов од Скопје со Решение У. бр 194/97 од 3 декември 1997 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 21 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со Уставот и Законот за одбрана

4. Судот на седницата утврди дека според член 21 од Правилникот, за регрут кој покрај македонското примил и странско државјанство, а побара да биде упатен на служење на воениот рок, одлучува министерот за одбрана.

5. Уставниот суд на Република Македонија, постапувајќи по предметот У.бр. 55/97, на седницата одржана на 1 октомври 1997 година, донесе Одлука со која се укинува член 63 точка 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/92 и 30/95) Одлуката на Судот е објавена во Службен весник на Република Македонија број 54/97.

Содржината на укинатата одредба од Законот гласеше дека од обврската за служење на воениот рок се ослободува лице кое покрај македонското примил и странско државјанство, освен ако само не побара да биде упатено на служење на воениот рок. Како причина за укинување на оваа одредба од Законот, во образложението на одлуката на Уставниот суд, меѓу другото се наведува дека одбраната на Република Македонија со Уставот е утврдена како право и должност на секој граѓанин, така што не може никој кој подлежи на таква обврска да биде ослободен од служење на воен рок, како есенцијална содржина на воената обврска и дека ослободувањето на лицата од обврската за служење на воениот рок, содржана во оспорената одредба, според

мислењето на Судот е всушност доведување на овие лица во привилегирана положба во однос на другите граѓани, со што се повредува уставниот принцип на еднаквост на граѓаните пред Уставот и законите, поради што Судот оценил дека таа одредба од Законот не е во согласност со одредбите на членовите 9, 28 и 54 од Уставот.

Тргувајќи од фактот дека одредбата на член 63 точка 3 од Законот за одбрана е укината и не постои во правниот поредок, а имајќи предвид дека со оспорената одредба се пропишува нејзиното извршување, Судот оцени дека одредбата на член 21 од Правилникот не е во согласност со одредбите на Уставот и Законот за одбрана

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 194/97
14 јануари 1998 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

89.

Уставниот суд на Република Македонија врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија по одржана јавна расправа на седницата одржана на 10 декември 1997 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ Одлуката за измена и дополнување на Деталниот урбанистички план за населба „Купеник“ донесена од Собранието на Општина Тетово на 24 мај 1995 година и Одлуката за усвојување на Деталниот урбанистички план за населба „Купеник“ донесена од Собранието на Општина Тетово на 27 декември 1995 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод поднесена иницијатива на Ирфан Целили од Тетово преку полномошникот Хамза Целили, адвокат од Тетово, поведе постапка и одржа јавна расправа за оценување законитоста на одлуките означени во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање.

4. На седницата и на јавната расправа Судот утврди дека на 24 мај 1995 година Собранието на општина Тетово донело Одлука за измени и дополнувања на Деталниот урбанистички план за Населба „Купеник“.

Во членот 1 на оваа одлука е предвидено да се маркираат одредени броеви по блокови на сите објекти, да се стандардизираат габаритите на објектите, улицата „Браќа Миладиновци“ да остане со својата постоечка траса како и да се изврши спојување на улиците „164“ и „105“.

Исто така Судот утврди дека пред донесувањето на оспорената одлука односно на 30 јануари 1995 година била одржана јавна расправа за Деталниот урбанистички план за II-ра стајбена заседница Населба „Купеник“ и Населба „Текс Речид“, меѓутоа јавната расправа не била одржана во просториите на Месната заседница за која се вршеле измени туку во Собранието на општина Тетово

Понатаму, Судот утврди дека Собранието на општината не донело нацрт одлука за измена и дополнување

на Деталниот урбанистички план за Населбата „Купеник“.

Исто така Судот утврди дека на 28 јули 1995 година Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животна средина се обратило до Собранието на Општина Тетово и го известило дека ова Министерство ги разгледало измените и дополнувањата на деталниот урбанистички план за населба „Купеник“ донесени од Собранието на Општина Тетово и констатирало дека е постапено по забелешките дадени во Одлуката за донесување на Деталниот урбанистички план од 29 мај 1995 година како и забелешките дадени од надлежното министерство за урбанизам. Според тоа Министерството сметало дека се создадени услови Собранието да го завери планот како дефинитивен и да го достави до подрачната единица на ова министерство заради спроведување.

На 27 декември 1995 година Собранието на Општина Тетово врз основа на горе наведеното известување кое го третираше како согласност донело Одлука за усвојување на Деталниот урбанистички план за населба „Купеник“. Во оваа одлука е предвидено дека се усвојува Деталниот урбанистички план за населба „Купеник“ заедно со извештајот за неприфатените забелешки од јавната расправа.

5. Според член 31 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85, 18/89 и 38/90), кој бил во важност во времето на донесувањето на оспорените одлуки, просторните и урбанистичките планови се изработуваат во две фази – нацрт на план и предлог на план. Нацртот на просторниот и урбанистичкиот план задолжително се ставаат на јавна расправа. Јавната расправа ја спроведува органот надлежен за работите на урбанизмот со излагање на плановите најмалку 15 дена во соодветна просторија на месната заедница, а забелешките на граѓаните и другите заинтересирани субјекти се доставуваат до надлежниот орган во писмена форма во рок од 15 дена по завршувањето на јавната расправа.

Според член 33 од наведениот закон органот на управата надлежен за урбанизам му доставува на Собранието извештај од јавната расправа со образложение за неприфатените забелешки.

Од наведените одредби произлегува дека јавната расправа по нацрт планот се организира на тој начин што планот се изложува во соодветна просторија на месната заедница за време од најмалку 15 дена, а во наредниот рок од 15 дена граѓаните и другите заинтересирани субјекти доставуваат забелешки до надлежниот орган во писмена форма, а по забелешките надлежниот орган до Собранието доставува мислење.

6. Со оглед на тоа што во конкретниов случај пред донесувањето на оспорените одлуки не била донесена нацрт-одлука за измени и дополнување на Деталниот урбанистички план за Населба „Купеник“ како задолжителен дел од постапката како и со оглед на тоа што јавната расправа била одржана во Собранието на општината, а не во Месната заедница за која се вршат измени на планот, Судот оцени дека оспорените одлуки не биле донесени во согласност со постапката пропишана со законот кој важел во време на нивното донесување и одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

Оваа одлука Судот ја однесе во состав од претседателот на судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 252/96
10 декември 1997 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Милан Недков, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје е заведена тужба на тужителот Коста Керамитчиев од Скопје, ул. "700" зграда Б-5/6, против тужената Афродита Керамитчиева од Скопје, сега со непозната адреса на живеење, за укинување на издршка

Се повикува тужената да се јави пред Основниот суд Скопје II - Скопје во рок од 30 дена од денот на објавувањето на судскиот оглас или во истиот рок да ја достави својата адреса на живеење. Во спротивно, во смисла на член 84 од ЗПП, ќе и биде поставен привремен старател заради заштита на нејзините права и интереси во судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II бр 1605/97
(800)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Основниот суд во Велес, по предметот бр. ВПП. 73/87 за уредување на меѓа по предлог од предлагачот Здравевски Павле од с. Теово, против противникот Ѓорѓиева Горица од с. Теово, која е со непознато место на живеење, за привремен застапник на противникот Горица Ѓорѓиева ја одредува Перчинкова Валентина, стручен соработник во Основниот суд во Велес.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник се додека противникот Горица Ѓорѓиева или нејзин овластен полномошник не се јават пред овој суд односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател

Од Основниот суд во Велес, бр ВПП 73/87. (1319)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР

Пред Основниот суд во Дебар се води граѓански спор за развод на брак по тужба на тужителката Зукра Идризовска од с. Могорче - Дебар, против тужениот Фадил Идризовски од с. Могорче - Дебар. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави точна адреса или да определи полномошник кој ќе го застапува во постапката во овој предмет во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок, на тужителот ќе му се постави привремен застапник преку ЦСР - Дебар.

Од Основниот суд во Дебар, II бр. 233/97. (1142)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд се води извршна постапка каде доверител е Балканска Банка АД - Скопје, против должникот ППП "Јанчо" ц.о. - Куманово, ул "Жикица Шпанац" бр. 64, а хипотекарен должник е Јанчевски Ернест од Куманово, ул. "Лесковачка" бр. 37, сега на привремена работа во Русија со непозната адреса.

На хипотекарниот должник Јанчевски Ернест од Куманово му се поставува привремен застапник Савре Спасовски, стручен соработник при Основниот суд во Куманово, до окончувањето на постапката, односно до неговото појавување во судот.

Од Основниот суд во Куманово, Ис.бр 13-435/97

(771)

Пред овој суд е покрената постапка за долг по тужбата на тужителката Владанка Зуцкерстатер од Куманово, против тужениот Додевски Сашо од с.

Романовце, сега со непознато престојувалиште: Вредност на спорот 19 180 денари

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас да се јави во судот или овласти свој полномошник. Во спротино, на истиот му се поставува за привремен застапник стручниот соработник во овој суд Драгица Божиновска која ќе го застапува во постапката се додека тој или негов полномошник не ќе се појават пред судот

Од Основниот суд во Куманово, IV П бр. 1148/96
(794)

Пред овој суд е поведена постапка за утврдување на сопственост по тужбата на тужителот Менсуда Асан од Куманово, ул. "Божидар Мицковик" бр. 3-3, против тужените Боро Јовановски и Гордана Јовановска од Куманово, ул. "Никола Спасиќ" бр. 8

Судот е известен од МВР-УВР - Куманово дека тужениот Боро Јовановски се отселил во СРЈ, Сурдилица, со непозната адреса. Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" пред Основниот суд во Куманово или да постави свој полномошник кој ќе го застапува по предметот до окончувањето на постапката.

Во спротино, по истекот на овој рок, во смисла на чл 48 од ЗПП, на тужениот Боро Јовановски за привремен застапник ќе му биде поставен Савре Спасовски, стручен соработник во овој суд, кој ќе го застапува се до правосилното окончување на предметот, односно се додека тој или негов полномошник не се јават пред судот.

Од Основниот суд во Куманово, VII П бр. 1803/97
(795)

Пред Основниот суд во Куманово е поднесена тужба за развод на брак по тужбата на тужителот Азир Синани од с. Гошинце - Куманово, застапуван од полномошникот Беџет Елези од Куманово, против тужената Ентела Синани р. Целили од Елбасан, Албанија, со последно место на живеење во с. Гошинце - Куманово. Вредност на спорот 20.000,00 денари

Бидејќи тужената сега е со непозната адреса на живеење, за натамошно водење на постапката како привремен застапник на истата судот и го поставува Савре Спасовски, стручен соработник во Основниот суд во Куманово, се до правосилното окончување на овој спор

Од Основниот суд во Куманово, X.П. бр. 09-2603/97

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Пред Основниот суд во Ресен поднесена е тужба од тужителот Трајанка - Трена Кусаковска од Маслон, Охајо, САД, против тужениот Кире Ристев од Маслон Охајо, САД, со непозната адреса за поништување на изјава за откажување од наследство и утврдување дека оставинското решение не произведува правно дејство. Вредност на спорот 40.000,00 денари

Се повикува тужениот Кире Ристев да се јави во Основниот суд во Ресен во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или да одреди полномошник кој ќе го застапува пред судот. Во спротино, на тужениот ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува пред судот до правосилното окончување на постапката

Од Основниот суд во Ресен, П бр. 198/97 (9320)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Битола, со решението Трег бр. 681/97, на регистарска влошка бр. 000786, го запиша во трговскиот регистар основање на Трговско друштво за превоз на патници и услуги Стојан Јонче Србиноски и др. „СОКОЛ“ д.о.о. ул. „Маршал Тито“ бр. 16, Кичево.

Дејности: 011949, 012201, 012421, 012429, 012622, 012624, 012691, 013010, 013021, 013041, 013042, 013099, 0130121, 013904, 013909, 020110, 020130, 020140, 020200, 030003, 050100, 050201, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090183, 090189, 090209, 110109, 110309, 110909, 070310, 070320, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, вршење на комисиони работи и реекспорт.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 681/97.
(18959)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр. 6028/97 на регистарска влошка бр. 1-28283-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за промет и услуги „ИТИНЗ“ доо увоз извоз ул. Дурмиторска бр. 23-6 Скопје

Дејности. 080121, 080190, 013091

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6028/97
(18630)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег бр. 5987/97 на регистарска влошка бр. 1-43773-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на седиште, основач и лице овластено за застапување на Претпријатието за производство, услуги и трговија „ЦЕТ-КО-МЕРЦ“ увоз-извоз ПО ул. Титова Митровачка бр. 6-3/14 Скопје,

Се менува досегашното седиште на претпријатието и во иднина ќе гласи: ул. Трета Македонска Ударна бригада бр. 69-1/5 Куманово,

Од претпријатието истапува основачот Темелковски Маријан од Куманово, а пристапува Лазаревски Стаљин со одлука од 14.10.1997 год.

Се брише досегашниот застапник Темелковски Маријан директор без ограничување, а се запишува Лазаревски Стаљин директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5987/97.
(18631)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5779/97, на регистарска влошка бр. 1-22028-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Градежно занаетска задруга „НОВОГРАДБА“ П О ул. Илинденска бр. 138 Скопје.

Се брише Стефановски Симо.

Се запишува Тасески Петар како в.д. директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5779/97
(18626)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6911/97 на регистарска влошка бр. 1-31887-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на фирмата седиште основач проширување на дејност и промена на директор на Претпријатието за производство, промет и занаетчиски дејности „ДЕТЕКС-Д“ д.о.о. увоз-извоз ул. „161“ бб Скопје

Новиот назив на фирмата е „Тетекс – Д“ д.о.о. увоз извоз ул. „161“ Скопје.

Кон претпријатието пристапува лицето Петковски Зоран од Скопје.

Дејности: 011313, 011314, 012321, 012410, 012421, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 013021, 013022, 013050, 013099, 0134121, 013400, 020110, 0120121, 020140, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070227, 0900121, 090171, 090172, 090179, 090189, 090202, 090209, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110620, 110905.

Се брише Михајловски Петре се запишува Петковски Зоран како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6911/97. (18627)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег.бр.6402/97 на регистарска влошка бр. 1-23497-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на Претпријатие за производство промет на големо и мало и услуги „НИСАМА“ доо увоз-извоз ул. „Руди Чајевац бр. 8/46 Скопје.

Претпријатие за производство промет на големо и мало и услуги „НИСАМА“ доо увоз-извоз ул. Руди Чајевац бр. 4-в Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6402/97. (18628)

Основниот суд Скопје I, Скопје, со решението Срег.бр. 6414/97, на регистарска влошка бр. 1-68171-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на јавната здравствена организација КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, Скопје

Се брише Илија Цонов проф. др, а се запишува Проф. др. Илија Цонов.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег.бр. 6414/97 (18618)

Основниот суд Скопје I, Скопје, со решението Срег.бр. 6742/97, на регистарска влошка бр. 1-10818-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатие за промет и услуги „РЕГИСТАР ММ“ доо Скопје увоз извоз Скопје ул. „Македонска преродба“ бр. 4, Скопје.

Претпријатие за промет и услуги „РЕГИСТАР ММ“ извоз-увоз доо Скопје ул. „4 Јули“ бр. 24, Скопје.

Дејноста се проширува: 050100, 050201, 050302, 050202, 060502, 011320, 070111, 070127, 070224, 070226, 070128, 110404.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, срег.бр. 6742/97. (18619)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.213/97 од 12 XI.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП „Искра ЕМ“ од Скопје, с. Арачиново бб.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Благоја Стевчевски од Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 23/26, телефон 425-672

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 16 II.1998 година, во 11,00 часот, во барака 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (150)

Основниот суд во Прилеп, објавува дека со решението Ст.бр.172/97 од 06.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП „Талични Том“ од Прилеп, ул. „Кузман Јосифовски“ бр.312, со жиро сметка 41100-601-37214

За стечаен судија е одредена Татјана Сусулеска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Љубица Зајкоска, дипломиран економист од Прилеп.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања на стечајниот совет со поднесок во два примероци со докази и вирманска уплатница со такса од 600 денари на жиро сметка 41100-840-018-3338 во рок од 30 дена од објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во „Службен весник на РМ“.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 02.III.1998 година, во 13,00 часот, во судница 7 при Основниот суд во Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп (189)

Основниот суд Скопје I – Скопје објавува дека со решението на овој суд I. Ст.бр. 959/96 од 16.XII.1997 година заклучена е стечајната постапка над должникот Претпријатие за туризам, промет и застапување „Интурс“ експорт импорт - Скопје со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 14/1 со жиро сметка 40100-601-91428

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (354)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 1950/97 од 28.X.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие „Детекс“ од Скопје, ул. „Бутелска“ бр. 29, со жиро сметка 40100-601-30101.

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Благоја Стевчевски од Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 23/26, телефон 425-672.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 05 II.1998 година, во 10,10 часот, во барака 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (426)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 1226/97 од 16.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот „Компанија-Д“ ППУ ДОО од Скопје, ул. „Пролет“ бр. 25

За стечаен судија е одредена Зорица Илиоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мирко Петрески од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 68/IV, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по

објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 24.ІІ.1998 година, во 8,00 часот, во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (343)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 1519/97 од 29.ХІІ.1997 година е заклучена стечајната постапка над должникот ПП “Боно Комерц” ивон-извон, ул. „Островска“ бр. 4-А, жиро сметка 40120-601-48519

По праводилноста на решението должникот ќе се изврши од регистарот на претпријатијата при овој суд

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (346)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 324/97 од 05.ХІІ.1997 година над ПП “Сигнатор” од Битола, ул “Блаже Рогозинаро” бр. 10, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (434)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 240/97 од 27.ХІ.1997 година над ПП “Еуроделта”, ул.“ЈНА” бр. 14/5 - Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи и со решение Ст.бр.705/95 од 29.V.1997 година над ПП “ЕЛ-ДЕ Компани” - Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (435)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр.144/97 од 25.ХІІ.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот АД “Дафинка” од Кавадарци, ул. “Шишка” бр. 37.

За стечаен судија е одредена Милан Николов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Киро Јосифов, ул. “Доне Попов” бр. 2.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 29.І.1998 година, во 9 часот, во соба број 26 во овој суд.

Од Основниот суд во Кавадарци. (436)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението Ст.бр. 290/97 од 11.ХІІ.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТТУ “Аднан компани” од с. Врлчиште.

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Василије Василески од Гостивар, ул. “Седек Костоски” бр. 25.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по

објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 09.ІІ.1998 година, во 10,30 часот, во соба број 54 во овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (437)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр. 133/96, а со решението на Окружниот стопански суд - Скопје Ст.бр.294/95 од 19.VI.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот “Сиком” од Кавадарци, ул. “Јазо Калешков” бр.21.

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Менча Целова од Кавадарци, ул.“Горе Брушански” бр. 2, телефон 412-101.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 12.ІІ.1998 година, во 8,30 часот, во соба број 27 во овој суд.

Од Основниот суд во Кавадарци. (471)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр.125/97 од 08.ХІІ.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП “Риледо” од Кавадарци, ул. “Б.Алексов” бр.56/1-18.

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Пане Ристов од Кавадарци, ул.“Едвард Кардел” бр. 17/5/13, телефон 412-694

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 11.ІІ.1998 година, во 11,30 часот, во соба број 27 во овој суд.

Од Основниот суд во Кавадарци. (472)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр.131/97 од 08.ХІІ.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУП “МС” од Кавадарци, ул. “Цветан Димов” бр.22-4/2.

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ѓорѓиев Васков од с. Росоман, ул. “Штерио Несторовски” бр.15, телефон 441-894.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 11.II.1998 година, во 11 часот, во соба број 27 во овој суд.

Од Основниот суд во Кавадарци. (473)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.908/96 од 19.III.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ "Д.М. Комерц" од Скопје, ул. "Г.Петров" бр.113.

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Лазо Андев од Скопје, ул. "Козара" бр. 18-А, телефон 228-405.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 28.II.1998 година, во 11,00 часот, во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (474)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението на овој суд Ст.бр. 115/96 од 24.XII.1997 година го одобри присилното порамнување на должникот ЗПТП "Пекарев" - Неготино, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб и неговите доверители со следната содржина.

Должникот ЗПТП "Пекарев" од Неготино должен е да ги исплати обврските према доверителите 100% со рок на исплата од три години сметано од денот на одобрувањето на присилното порамнување со камата согласно Законот за висината на стапката на затезна камата сметано од денот на склучување на присилното порамнување до исплатата.

Ова порамнување има правно дејство и према доверителите чии побарувања стасале до 24.XII.1997 година, како и према доверителите кои учествувале во постапката за присилно порамнување, а нивните побарувања се оспорени доколку накнадно истите бидат утврдени.

Извршните исправи и другите одлуки кои имаат својство на извршни исправи, а кои се однесуваат на побарувања према должникот можат да се извршат само под услов на ова порамнување.

Ова решение има сила на извршна исправа.

Се запира стечајната постапка над стечајниот должник ЗПТП "Пекарев" во стечај - Неготино, поведена по пријава на Завод за платен промет филијала - Велес Експозитура Неготино со решение Ст.бр.1676/94 од 18.IX.1995 година.

За ВД директор на ЗПТП "Пекарев"-Неготино, ул. "Маршал Тито" бб се назначува лицето Стојанов Васил, ул. "Вардарска" бр.26 - Неготино.

Од Основниот суд во Кавадарци. (475)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението Л.бр. 11/97 од 14.XI.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за производство и трговија "Мунтекс" ДОО експорт-импорт, с. Неготино - Гостивар.

За ликвидационен управник се определува Јане Бибоски, дипломиран правник од Гостивар, ул. "Бранко Станоевиќ" бр. 6.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 13.II.1998 година, во 8,30 часот во соба број 54 во овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (1431)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 12/98 од 19.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Трговско претпријатие "ЈО-ДИ" увоз-извоз од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр.25/5-4 со број на жиро сметка 40100-601-139036.

За ликвидационен управник се определува Митко Петрески од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 68/4, телефон бр. 417-488.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 19.II.1998 година, во 11,10 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (911)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Тркалезен печат и штембил под назив: "Д ООЕЛ "Астра - ТА" Аврамовски Тони производно трговско и превозно претпријатие увоз извоз Скопје". (37)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Традски сојуз на слепи - Скопје". (565)

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за промет и угостителство "Југоскоп" - Скопје". (188)

Тркалезен печат под назив: "Јавно претпријатие "Улици и патишта" ц. о., Скопје". (424)

Тркалезен печат под назив: "Европродукт - комерц" Скопје производно трговско услужно претпријатие експорт - импорт". (438)

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за производство и деловни услуги експорт - импорт "Дизаин - студио" ДОО - Скопје". (453)

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за трговија и услуги "Мет - промет" д.о.о. експорт импорт-Скопје". (500)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Приватно претпријатие "Дар - Мар - Промет" на големо и мало ц. о Скопје, Финска бб". (1120)

Правоаголен печат под назив: "Автопревозник "Китка" - Берово". (1213)

1. Тркалезен печат, штембил и приемен штембил под назив: “Република Македонија, Министерство за стопанство - Скопје, отсек за стопанство - Гевгелија”.

Со иста содржина се огласуваат за неважечки и тркалезните печати, штембили и приемни штембили на подрачните единици на Министерството за стопанство и тоа: Крушево, Ресен, Демир Хисар, Делчево, Винаца, Свети Николе, Кавадарци, Македонски Брод, Кичево, Неготино, Кратово, Струга, Валандово, Радовиш, Берово, Крива Паланка и Пробиштип.

2. Тркалезен печат, штембил и приемен штембил под назив: “Република Македонија, Министерство за стопанство, Одделение за стопанство, Кочани”.

Со иста содржина се огласува за неважечки и тркалезниот печат, штембил и приемен штембил на подрачната единица на Министерството за стопанство во Гостивар.

3. Тркалезен печат, штембил и приемен штембил под назив: “Република Македонија, Министерство за стопанство, Секретаријат за стопанство “Тази Баба”, Скопје”.

Со иста содржина се огласуваат за неважечки и тркалезните печати, штембили и приемни штембили на подрачните единици на Министерството за стопанство и тоа: “Центар” - Скопје, “Чаир” - Скопје, “Карпош” - Скопје, “Кисела Вода” - Скопје, Тетово, Битола, Штип, Прилеп, Струмица и Охрид.

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.0480430, издаден од УВР - Скопје на име Роска Неделковска, бул. “Макед. Кос. Бриг.” 2/7-а, Скопје (1237)

Пасош бр.1050296, издаден од ОВР - Гевгелија на име Чрчев Илија, ул. “М. Тито” бб, Богданци (1238)

Пасош бр.409262/94, издаден од УВР - Тетово на име Нухи Емурлаи, с. Шипковица, Тетово. (1239)

Пасош бр.839010/96, издаден од УВР - Скопје на име Марјан Дончов, ул. “500” бр.24 б, с. Марино, Скопје.

Пасош бр.624797/95, издаден од УВР - Скопје на име Шаровски Јеремија, бул. “АСНОМ” бр.8/2-6, Скопје.

Пасош бр.228433/94, издаден од УВР - Тетово на име Идрис Ковачи, ул. “М.Рајчевиќ” бр.10, Тетово. (1247)

Пасош бр.209010/94, издаден од УВР - Скопје на име Велков Трајан, с. Радишани ул “14” бр1, Скопје (1248)

Пасош бр.1066228/97, издаден од УВР - Скопје на име Стојанов Драгољуб, бул. “Макед. Кос Бриг.” бр. 11/61, Скопје (1249)

Пасош бр.941858/96, издаден од УВР - Скопје на име Редепи Фадил, ул “982” бр.237, с. Идризово, Скопје.

Пасош бр.606306/95, издаден од УВР - Скопје на име Илми Амита, ул.”171” бр17, Скопје. (1252)

Пасош бр.864466/96, издаден од УВР - Скопје на име Садики Африм, ул.”Х. Т. Карпош” бр.12-а, Скопје.

Пасош бр.837005/96, издаден од УВР - Скопје на име Шерефедин Сулејмани, ул.”В. Мицков” бр.71а, Скопје

Пасош бр.092288/97 на име Момчило Доцевски, адвокат, Куманово. (1317)

Пасош бр.0133524/93, издаден од УВР - Скопје на име Селам Аметовски, ул.”1360” бр 50, с. Г.Лисиче, Скопје (1324)

Пасош бр.418612/94, издаден од УВР - Куманово на име Тасиќ Дица, с. Н. Село, Куманово. (1392)

Пасош бр.427204/94, издаден од УВР - Скопје на име Исмани Рамадан, с. Буковиќ, Скопје. (1393)

Пасош бр.605288/95, издаден од УВР - Скопје на име Јусуфи Шерафедин, ул.”Х. Бајрам” бр23, Скопје.

Пасош бр.206473/94, издаден од УВР - Скопје на име Браќими Халил, ул. “Дримкол” бр.54-а, Скопје. (1408)

Пасош бр.157736/94, издаден од УВР - Скопје на име Седат Исмани, ул. “М. Тито-10” бр.38, Скопје.

Пасош бр.679794/95, издаден од УВР - Скопје на име Насков Никола, ул. “Лазар Димитров” бр.11, Скопје.

Пасош бр.0448656/94, издаден од УВР - Скопје на име Синуввер Емини, ул.”Б. Бојадики” бр.30, Скопје.

Пасош бр.561645/95, издаден од УВР - Скопје на име Мемедали Авдија, ул. “Јаце” бр.35, Скопје. (1423)

Пасош бр.601408/95, издаден од УВР - Скопје на име Мемеди Џеват, ул. “Виетнамска” бр.2, Скопје. (1424)

Пасош бр.0839084/96, издаден од УВР - Скопје на име Катунац Доцка, ул. “М.Митевски” бр.13/5-3, Скопје.

Пасош бр.0132321, издаден од УВР - Скопје на име Чајковски Филип, бул. “Ј.Сандански” бр.3/3-16, Скопје.

Пасош бр.130321/93, издаден од УВР - Скопје на име Халими Скендер, ул. “М. Тито” бр.8/23, с. Сарај, Скопје.

Пасош бр.112168 на име Илиевска Снежана, ул.”11 Октомври” бр. 1/1-41, Куманово. (1433)

Пасош бр.556951, издаден од УВР - Скопје на име Грујевски Саша, ул.”Народен Фронт” бр.23/4-1, Скопје.

Пасош бр.0365599 на име Даци Валон, Дебар. (1435)

Пасош бр.0863975 на име Крчишта Ајредин, Дебар

Пасош бр.999171 на име Мемишоски Бешир, с. Лабуништа, Струга. (1437)

Пасош бр.0441371 на име Ајредини Фарус, Дебар.

Пасош бр.765401/95, издаден од УВР - Скопје на име Мемедов Нусрет, Скопје. (1439)

Пасош бр.013699, издаден од ОВР - Крива Паланка на име Стојановски Јордан, с. Конопница, Крива Паланка. (1441)

Пасош бр.81877, издаден од ОВР - Струга на име Илоска Сузана, ул.”Кузман Јосифоски” бр. 32, Струга.

Пасош бр.069985, издаден од ОВР - Гостивар на име Кадрија Бари, с. Дебреше, Гостивар. (1443)

Чекови од бр.3662303 до 3662307, од тековна сметка бр.116925-08, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Рајчевска Снежана, Скопје. (1134)

Чекови од бр.14706821 до 14706823 (3 чека), од тековна сметка бр.13493-55, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Снежана Крстевска, ул.”К. Новаковиќ” бр.48-1-12, Скопје (1170)

Чекови од бр.2060139 до 2060143 на име Вачо Коларски, ул.”Благе И.Гуне” бр.18-3/7, Куманово. (1171)

Чекови од бр.15521497 до 15521499, од тековна сметка бр.15151292, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Татјана Маленко, ул.”Борис Бојадики” бр.71-а, Скопје. (1176)

Чекови од бр.15579877 до 15579885, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Киро Наумов, с. Марино, ул.”500” бр.119-в, Скопје. (1192)

Чекови од бр.720461 до 720471, од тековна сметка бр.4001-51 на име Јакимовски Љубе, ул.”П.Одреди” бб, Кичево (1195)

Чекови бр.275991, 276000, 334601 и 334610, од тековна сметка бр.6862/54, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје - Главна филијала - Штип на име Ефремова Лилјана, ул.”Пиринска” бр.14, Штип. (1197)

Чекови од бр.624605 до 624609, од тековна сметка бр.4614/66 на име Исакоска Љупка, кеј “Вардар” бр.16/13, Гостивар (1198)

Работна книшка на име Дебниковски Глигор, Скопје

Работна книшка на име Дуев Томе, Гевгелија (1103)

- Работна книшка на име Топкоски Милорад, Скопје
 Работна книшка на име Ружинска Елизабета, Скопје
 Работна книшка на име Сербез Фазли, Скопје.
 Работна книшка на име Амела Личина, с. Петровец Скопје. (1138)
 Работна книшка на име Адеми Неџмидин, с. Урвич, Тетово. (1173)
 Работна книшка на име Чалков Горге, ул. "Илинденска" бр. 22, Гевгелија. (1222)
 Чековна картичка бр. 6072-56 на име Тони Димков ул. "Митко Недев" бр. 5, Штип. (1172)
 Чековна картичка бр. 478/06, издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје, Главна филијала Штип на име Стојчев Божин, ул. "Питу Гули" бр. 11, Штип. (1199)
 Чекови бр. 0001553988 и 0001553989, од тековна сметка бр. 0006567641 издадени од Комерцијална банка АД-Скопје на име Незаат Рамадани, Скопје. (1231)
 Свидетелство - диплома за завршено III година, издадено од Техничко училиште "Наце Буџони" - Куманово на име Џемаљи Евзи, с. Виштица, Куманово.
 Индекс бр. 13166, издаден од Медицински Факултет - Скопје на име Љатиџи Флорија, Скопје. (1136)
 Возачка дозвола, издадена од ОВР - Гевгелија на име Зорица Даулиева, ул. "Гоце Делчев" бр. 56, Гевгелија.
 Дупликат документ на име Сами Емини, с. Желино, Тетово. (1181)
 Документ на име Марков Јовче, ул. "Глигор Прличев" Кочани. (1194)
 Лична карта бр. 173599 на име Исакоска Љупка кеј "Вардар" бр. 16/13, Гостивар. (1193)
 Чек бр. 14474161, издаден од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Ратко Станкоски, ул. "Кузман Ј. Питу" бр. 15-2/24, Скопје. (1188)
 Чек бр. 15619034, од тековна сметка бр. 424-54, издаден од Стопанска банка АД Скопје на име Заковски Борис, Скопје. (18)
 Чекови од бр. 32087557 до 3208773 од тековна сметка бр. 3739-78, издадени од Комерцијална Банка АД, Скопје на име Богатинов Зоран, Скопје. (21)
 Чекови од бр. 3006664 до 3006671 и од бр. 3034377 до 3034386, од тековна сметка бр. 12582193, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Спасовски Раде, Скопје (36)
 Чекови од бр. 2698118 до 2698125, од тековна сметка бр. 4119762, издадени од Поштенска штедилница Скопје на име Василевска Рената, Скопје. (49)
 Чекови од бр. 2937026 до 2937032, од тековна сметка бр. 118913/16, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Андоновска Зорица, Скопје. (55)
 Чекови од бр. 3604538 до 3604543, 2534419, 2125595, 2125604, 2246479, 1714320, 3604524 и 3604536, од тековна сметка бр. 113722-72, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Спасеновска Светлана, Скопје. (87)
 Чекови од бр. 15535869 до 15535872, од тековна сметка бр. 26016059/47, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Танас Ничев, ул. "Кочо Рацин" бр. 84 А/1-1, Скопје. (185)
 Чек бр. 0003341467, од тековна сметка бр. 0005138.91 и тековна картица, издаден од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Георгиевска Христина, Скопје. (187)
 Чекови од бр. 3073049 до 3073068 и од бр. 3035309 до 3035316, од тековна сметка бр. 126261-38, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Сузана Ѓорѓиоска, Скопје. (325)
 Чекови од бр. 14830005 до 14830020, од тековна сметка бр. 44401-75, издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Сузана Ѓорѓиоска, Скопје. (330)
 Чекови бр. 4118028, 4118032, 4118033, 4118035, 4118036 и 4118037, од тековна сметка бр. 117558-47, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Вукановска Трајанка, Скопје. (355)
 Чекови од бр. 9900002659 до 9900002661, од тековна сметка бр. 9479/93, издаден од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Галев Бошко, с. Муртино бр. 70, Струмица (448)
 Чекови од бр. 3680244 до 3680248 и 2923982, од тековна сметка бр. 42237-65, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стојановиќ Севда, Скопје.
 Чекови од бр. 1557455 до 15757462, 12005749, 12005750, 13611344 и 13611345, од тековна сметка бр. 465-95, издаден од Стопанска банка АД Скопје на име Љупча Стојчевски, Скопје. (631)
 Чекови од бр. 11771174 до 11771177, 11773631, 1173634, 12667016, 12667017 и 11771172, од тековна сметка бр. 6449-40, издадени од Стопанска банка АД Скопје на име Марија Стојчевска, Скопје. (632)
 Чекови бр. 3044435, 3044436 и 3044437, од тековна сметка бр. 12564718, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Симеорова Нада, Скопје. (639)
 Чекови од бр. 185112 до 185119, од тековна сметка бр. 100108/19, издадени од Земјоделска банка АД, Скопје на име Врангалоски Драган, Скопје. (739)
 Чекови од бр. 3136941 до 3136944, од тековна сметка бр. 32824-57, издадени од Комерцијална банка АД, Скопје на име Микаровски Петар, Скопје. (743)
 Чекови од бр. 02063877 до 02063881, од тековна сметка бр. 6786-67, издадени од Комерцијално инвестициона банка - Куманово на име Мишевски Марјан, ул. "6-ти Април" бр. 4, Куманово. (762)
 Работна книшка на име Алија Неџати, Скопје. (19)
 Работна книшка на име Даниела Николовска, Скопје.
 Работна книшка на име Мирчевска Вирџинија, Скопје
 Работна книшка на име Камил Ремзи, Скопје. (35)
 Работна книшка на име Зоран Зафировски, Скопје.
 Работна книшка на име Цветановска Сунчица, Скопје. (61)
 Работна книшка на име Димовски Драгољуб, Скопје.
 Работна книшка на име Спасовски Бобан, Скопје.
 Работна книшка на име Николоса Борка, Скопје.
 Работна книшка на име Јорданче Ангеловски Скопје. (181)
 Работна книшка на име Станковиќ Драган, Скопје.
 Работна книшка на име Стојановски Горан, Скопје.
 Работна книшка на име Германов Роберт, Скопје.
 Работна книшка на име Боцевски Благоја, Скопје.
 Работна книшка на име Симјаноски Николче, Скопје.
 Работна книшка на име Билјана Апостолова, Скопје.
 Работна книшка на име Јањик Лилјана, Скопје. (427)
 Работна книшка на име Јањик Предраг, Скопје. (428)
 Работна книшка на име Владимир Бранковиќ, Скопје
 Работна книшка на име Адем Хоџиќ, Скопје. (444)
 Работна книшка на име Куртевски Раим, ул. "Ј. Јосифовски" бр. 70, Ресен. (460)
 Работна книшка на име Чермак Јулијана, Скопје.
 Работна книшка на име Ивановски Глигор, Скопје.
 Работна книшка на име Бране Божиновски, Скопје.
 Работна книшка на име Петковски Маријан, Скопје.
 Работна книшка на име Рушиди Исни, Скопје. (594)

Работна книшка на име Димов Димитар, Скопје
 Работна книшка на име Елена Мисиркова, Скопје
 Работна книшка на име Илија Ѓоргиевски, Скопје.
 Работна книшка на име Шакири Шпути, Скопје.
 Работна книшка на име Славица Трајковска, Скопје.
 Чековна картичка бр.0212291154, издадена од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Станковиќ Зорица, Скопје. (183)

Чековна картичка бр.12642098 и чекот бр.3036608, издадена од Комерцијална банка АД - Скопје на име Анита Станкоска, Скопје. (440)

Свидетелства од I, II, III и IV година, издадени од Хемиско тех.училиште "Борис Талески" - Прилеп на име Маркоски Војне, Скопје. (186)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "Гоце Делчев" и Илинден - Скопје на име Аце Ѓориевски, Скопје (351)

Свидетелство за I одделение, издадено од ОУ "Вук Караџиќ" - Куманово на име Моника Чешмадиска, Куманово (750)

Свидетелство за II одделение, издаден од ОУ "Вук Караџиќ" Куманово на име Алек Чешмадиски, Куманово (751)

Свидетелство за III година, издадено од Гим. "Ѓорче Петров" - Крива Паланка на име Марта Чешмадиска, Куманово (752)

Свидетелства за I и II година, издадено од Тех. училиште "Наце Буѓони" - Куманово на име Спасиќ Далибор, Куманово (757)

Свидетелство за II година, издаден од УСО "Ѓорче Петров" - Крива Паланка на име Емилија Јакимовска, ул. "Моша Пијаде" бр.11/24, Крива Паланка. (766)

Ученичка книшка за I, II и III одделение, издадена од ОУ "11 Октомври" Скопје на име Ивановска Цветанка, Скопје (352)

Ученичка книшка за II година, издадена од МУЦ "Д-р Панче Карѓозов" - Скопје на име Ана Сајковска, Скопје (456)

Ученичка книшка за I година, издадена од Економско училиште "Арсеније Јовков" - Скопје на име Томилав Стефков, Скопје. (691)

Ученичка книшка, издадена од ОУ "Гоце Делчев" Скопје на име Димитриевска Александра, Скопје. (741)

Ученичка книшка за II година, издадена од ДУОСО "Орце Николов", Скопје на име Александар Србиновски, Скопје (753)

Индекс бр.37959, издаден од Економски Факултет - Скопје на име Зечевиќ Персида, Скопје. (223)

Индекс бр 15789, издаден од Машински Факултет - Скопје на име Сретеноски Драган, Скопје. (629)

Дозвола на спортски пилот бр. 118/0113 со важност од 09 I.1996 до 12 I.1998 година, издадена од Министерство за сообраќај и врски - Дирекција за цив. воз п на име Кангалов Благој, Скопје. (441)

Диплома, свидетелство за I, II, III и IV година, издадени од Екон. Учил. "В. А. Дрен" - Скопје на име Симоноски Тони, Скопје. (45)

Диплома за Машинбравар, издадена од ЕМУЦ "Никола Тесла" Скопје на име Илијаз Каил, Скопје. (439)

Диплома, издадена од Тех.учиште "Наце Буѓони" - Куманово на име Горан Величовски, Жел.станица Куманово (461)

Диплома за завршено средно хемиско училиште, издадена од Средно хемиско училиште "Орде Чопела" - Прилеп на име Петровска Јасминка, ул. "Партизанска" бр 44, Демир Хисар. (765)

Решение Уп. бр.12-4411, издадено од СО-Центар - Скопје на име Даци Шериф, Скопје. (523)

Престанува со вршење дејност од 01.I 1998 година, издаден на име "Боби колонијал" - Слободан Лазиќ Скопје (349)

Решение Уп. бр.25-983, издадено од Секретарјат за стопанство Центар - Скопје на име Алиј Фатиме, Скопје. (38)

Решение бр.25-586, издадено од Секретарјат за стопанство Чаир - Скопје на име Али Сефа, Скопје. (285)

Решение Уп. бр.9643, издадено од Секретарјат за стопанство Центар - Скопје на име Османи Кемал, Скопје.

Решение бр.25-344, издадено од Секретарјат за стопанство Чаир - Скопје на име Шуаре Салија, Скопје.

СОДРЖИНА

	Страна
77. Закон за водите	233
78. Одлука за помилување на осудени лица . . .	250
79. Одлука за надомест на трошоците на пратениците за присуство на седниците на Собранието на Република Македонија и на работните тела на Собранието.	250
80. Правилник за произведување на воени старешини	250
81. Правилник за изменување на Правилникот за утврдување на критериуми за опрема и просторни потреби за вршење на нотарската служба	251
82. Правилник за куќниот ред во здравствената установа за лицата спрема кои се извршува мерката на безбедност задолжително психијатриско лекување и чување. . .	251
83. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за техничките, технолошките и просторните услови за приредување на игри на среќа и стручната оспособеност на лицата ангажирани во изведувањето на игри на среќа	252
84. Решение за изменување на Решението за утврдување на видот на штетниот дивеч и висината на паричната награда	253
85. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 109/97 од 15 јануари 1998 година.	253
86. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 183/97 од 24 декември 1997 година.	254
87. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 184/97 од 19 ноември 1997 година.	254
88. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 194/97 од 14 јануари 1998 година.	256
89. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 252/96 од 10 декември 1997 година.	256